



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 2 ноември 2000
Скопје
Број 89

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 50
денари. Жиро сметка 40100-603-12498
Год. LVI

2895.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА УВОЗОТ НА НАФТЕНИ ДЕ- РИВАТИ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА ОТКУП НА АКЦИИ И ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ОД 8 МАЈ 1999 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиско определување на начинот и условите за остварување на увозот на нафтени деривати согласно Договорот за откуп на акции и Договорот за концесија од 8 мај 1999 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/2000 и 60/2000), во членот 1, производите со тарифните ознаки:

2710 00 00 11 Моторен бензин, безоловен
2710 00 00 15 Вајт-шпирт
2710 00 00 16 Специјални бензини, други (екстракциони)
се бришат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5034/1 Претседател на Владата
31 октомври 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

2896.

Врз основа на член 24-а став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Со оваа одлука се определува износот на царинските контингенти на одделни нафтени деривати кои можат да се увезат без плаќање на царина пропишана во Царинската тарифа, и тоа:

- Дизел гориво, тарифен број 2710 00 00 31, во количина од 50.000 тони
- Други лесни масла и производи врз база на тие масла, тарифен број 2710 00 00 19, во количина од 200 тони
- Моторен бензин, безоловен, тарифен број 2710 00 00 11, во количина од 3.500 тони
- Мешавини на бутан и пропан, тарифен број 2711 13 00 10, во количина од 1.000 тони
- Вајт-шпирт, тарифен број 2710 00 00 15, во количина од 300 тони
- Специјални бензини (екстракциони), тарифен број 2710 00 00 16, во количина од 200 тони.

2. Нафтените деривати од точката 1 ќе бидат внесени во царинското подрачје на Република Македонија заклучно со 31.12.2000 година.

3. Министерот за економија со решение го одобрува царинскиот контингент по барање на крајниот корисник.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5035/1
31 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2897.

Врз основа на член 19 од Законот за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/94 и 38/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА- ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОДДЕЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ВО БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА

1. Од должноста претседател и членови на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства за одделни инвестициони проекти во Бирото за стопански недоволно развиените подрачја, поради заминавање на други должности се разрешуваат:

а) претседателот
- Доне Влашки,
б) членовите
- Тахир Шакири,
- Ленка Угриновска,
- д-р Страхиња Трпевски,
- м-р Ненад Георгиев,
- Никола Панов.
2. За претседател и членови на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства за одделни инвестициони проекти во Бирото за стопански недоволно развиените подрачја се именуваат:
а) за претседател
- Славица Јакимовска, потсекретар во Министерството за локална самоуправа,
б) за членови
- Невзат Велиу, потсекретар во Министерството за финансии,
- Ленка Угриновска, потсекретар во Министерството за економија,
- Гоце Станкоски, помошник на министерот за транспорт и врски,
- м-р Ненад Георгиев, потсекретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- д-р Никола Панов, потсекретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1711/4
17 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2898.

Врз основа на член 4 од Одлуката за основање Национална комисија за УНЕСКО на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА
ЗА УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста претседател и член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија, поради заминување на други должности се разрешуваат:

а) претседателот - Љубен Пауноски,

б) членот м-р Ганка Самоиловска - Цветанова.

2. За претседател и член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија се именуваат:

а) за претседател

- м-р Ганка Самоиловска - Цветанова, министер за култура,

б) за член

- Кармен Костова, в.д. директор на Македонската филхармонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4728/2
17 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2899.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД
ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА
СОРАБОТКА**

1. Се разрешува Звезда Георгиевска од должноста советник на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4643/3
17 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2900.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ЕКОНОМИЈА**

1. За помошник на министерот за економија се назначува Звезда Георгиевска, досегашен советник на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка.

2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стекнување на статус на државен службеник според Законот за државните службеници.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4643/2
17 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2901.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/000), и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК
НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА**

1. Се разрешува Никола Бошалеvски од должноста советник на министерот за економија, на негово барање, сметано од 1.10.2000 година.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4701/2
17 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2902.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ФИНАНСИИ**

1. За советник на министерот за финансии се назначува Горан Трајковски, дипл.правник.

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стекнување на статус на државен службеник според Законот за државните службеници.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4726/2
17 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2903.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК
НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ**

1. Се разрешува Елизабета Кркачева од должноста советник на министерот за финансии, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4765/2
17 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2904

Врз основа на член од Законот за државните службеници "Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ФИНАНСИИ**

1. За советник на министерот за финансии се назначува Јасминка Васкова, досегашен началник на одделение во Министерството за финансии.

2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стекнување на статус на државен службеник според Законот за државните службеници.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4766/2 Претседател на Владата
17 октомври 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

2905.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјалната заштита "Службен весник на Република Македонија" бр. 50/9/ и 16/2000, министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ДЕБАР**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Дебар што го донесе Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 27.09.2000 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-3716/00 Министер,
20 октомври 2000 година Бедредин Ибраими, с.р.
Скопје

2906.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјалната заштита "Службен весник на Република Македонија" бр. 50/9/ и 16/2000, министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ВЕЛЕС**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Велес што го донесе Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 08.06.2000 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-2963/00 Министер,
14 јули 2000 година Бедредин Ибраими, с.р.
Скопје

2907.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјалната заштита "Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97 и 16/2000, министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ПРИЛЕП**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп што го донесе Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 18.07.2000 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-3061/2-00
21 јули 2000 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

2908.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјалната заштита "Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97 и 16/2000, министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ВИНИЦА**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Виница што го донесе Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 14.07.2000 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-3046/00 Министер,
07 септември 2000 година Бедредин Ибраими, с.р.
Скопје

2909.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјалната заштита "Службен весник на Република Македонија" бр. 50/9/ и 16/2000, министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ГЕВГЕЛИЈА**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Гевгелија што го донесе Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 10.08.2000 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-3216/00 Министер,
07 септември 2000 година Бедредин Ибраими, с.р.
Скопје

2910.

Врз основа на член 85, а во врска со член 42 од Законот за стандардизација "Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, министерот за економија донесува

**НАРЕДБА
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХОМОЛО-
ГАЦИЈА) НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА, ОПРЕМА-
ТА И ДЕЛОВИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВГРАДАТ
И/ИЛИ ДА СЕ КОРИСТАТ НА ВОЗИЛА НА
ТРКАЛА**

1. На возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возила на тркала се врши задолжително атестирање (во натамошниот текст: "хомологација") во поглед на исполнувањето на униформните (еднообразните) технички барања содржани во ЕСЕ (Економска комисија за Европа на Обединетите нации) правилниците, по основа на "Договорот за донесување униформни (еднообразни) технички прописи за возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возила на тркала, како и за условите за реципрочно признавање на одобрувањата издадени на база на тие прописи", влезен во сила на 17 ноември 1991 година.

2. Правилниците за техничките барања се дадени во Табелата која е составен дел на оваа наредба.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-5568 Министер,
24 октомври 2000 година м-р Борко Андреев, с.р.
Скопје

ТАБЕЛА

1	2	3a	3b	4	5	6	7
Содржина на правилникот	Ознака на правилникот ЕСЕ	Соодветна основна ЕЕС директива	Соодветна барана ЕЕС директива	Влегува на сила за тивиска хомологација	Влегува на сила за нови возила	Влегува на сила за половни возила	Категорија на возилата по ЕСЕ
Фарови со светилки R2	R 1/01	76/761	89/517	15.04.1962	15.04.1962	15.04.1962	M, N
Катадионтери	R 3/02	76/757	76/757, 97/29	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	За сите
Светла за регистарската табличка	R 4/00	76/760	76/760, 97/31	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N, O
Затнати фарови (SB)	R 5/02	76/761	89/517	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N
Покажувачи на правецот	R 6/01	76/759	89/277	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N, O
Позициони, габаритни и стоп светла	R 7/01 R 7/02	76/758	89/516, 97/30	25.07.1969 01.10.2000	25.07.1969 01.10.2000	25.07.1969 01.10.2000	M, N, O
Фарови со светилки H1, H2, H3	R 8/04	76/761	89/517	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N
Бучавост на возила со три тркала	R 9/04 R 9/05 R 9/06	70/157	92/97 96/20, 97/24	01.03.1969 01.10.2000	01.03.1969 01.10.2000	01.03.1969 01.10.2000	L2, L4, L5 L5
Радиопречки	R 10/01 R 10/02	72/245	89/491 95/54, 97/24	23.04.1973 01.10.2000	23.04.1973 01.10.2002	23.04.1973 01.10.2005	M, N, L M, N, O, L
Брави и шарки	R 11/02	70/387	70/387	17.12.1983	17.12.1983	17.12.1983	M1, N1
Заштита на возачот од воланот при судир	R 12/02 R 12/03	74/297	91/662	01.10.2002 01.10.2002	01.10.2004 01.10.2004	01.10.2004 01.10.2005	M1 M1, N1
Кочници	R 13/06 R 13/08 R 13/09	71/320 71/320	91/422 98/12	05.01.1985 01.10.2001 01.10.2002	05.01.1985 01.10.2001 01.10.2002	05.01.1985 01.10.2004 01.10.2005	M, N, O
Кочници (хармонизирани)	R 13-H			01.10.2002	01.10.2004	01.10.2005	M1
Приклучоци на сигурносните ремени	R 14/02 R 14/03 R 14/04 R 14/05	76/115 76/115	90/629 96/38	17.12.1983 01.10.2001 01.10.2002	17.12.1983 01.10.2001 01.10.2004	17.12.1983 01.10.2001 01.10.2005	M, N
Емисија на гасови од моторот	R 15/04			27.08.1976	27.08.1976	27.08.1976	M1, N1
Сигурносни ремени	R 16/04	77/541	90/628, 96/38	27.08.1976	27.08.1976	27.08.1976	M, N, L5

1	2	3a	3b	4	5	6	7
Јачина на седиштата и приклучоците и наслоните за глава	R 17/04 R 17/05 R 17/07	74/408	81/577 96/37	27.08.1976 01.10.2001 01.10.2002	27.08.1976 01.10.2002 01.10.2004	27.08.1976 01.10.2004 01.10.2005	M1
Заштита од недоволна употреба	R 18/01 R 18/02	74/61	74/61 95/56	05.01.1985 01.10.2001	05.01.1985 01.10.2002	05.01.1985 01.10.2004	M, N, L5
Предни светла за магла	R 19/02	76/762	76/762	27.08.1976	27.08.1976	27.08.1976	M, N
Фарови со халогени светилки H4	R 20/02	76/761	89/517	27.08.1976	27.08.1976	27.08.1976	M, N
Внатрешна опременост на возилото	R 21/01	74/60	78/632	20.07.1991	20.07.1991	20.07.1991	M1
Кациги за мотоциклисти	R 22/00 R 22/03 R 22/04 R 22/05	-	-	15.01.1988 01.10.2001 01.10.2002	15.01.1988 01.10.2001 01.10.2002	-	Опрема
Светла за возење назад	R 23/00	77/539	77/539, 97/32	24.07.1983	24.07.1983	24.07.1983	M, N, O
Димност на возилата со дизел мотор	R 24/03	72/306	89/491, 97/20	05.01.1985	05.01.1985	05.01.1985	M, N
Наслони за глава	R 25/03 R 25/04	78/932	78/932	17.12.1983 01.10.2001	17.12.1983 01.10.2002	17.12.1983 01.10.2004	M, (N)
Надворешни испакнати делови	R 26/01 R 26/02	74/483	79/488	17.12.1983 01.10.2001	17.12.1983 01.10.2002	17.12.1983 01.10.2004	M1
Триаголници за означување	R 27/03	-	-	01.10.2001	01.10.2001	-	Опрема
Звучен сигнал	R 28/00	70/388	70/388	01.04.1985	01.04.1985	01.04.1985	M, N
Пневматици за патнички возила и нивни приколки	R 30/02	92/23	92/23	17.08.1979	17.08.1979	17.08.1979	M1, O1, O2, (N1)
Заштита од пожар	R 34/00 R 34/01	70/221	81/333 97/19	01.10.2001 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2004	01.10.2001 01.10.2005	M1
Распоред на ножните команди	R 35/00	-	-	17.12.1983	17.12.1983	17.12.1983	M1
Конструкција на автобусите со повеќе од 16 (22) седишта (патници)	R 36/02 R 36/03	-	-	01.10.2001 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2004	01.10.2001 01.10.2005	(M2), M3
Светилки со вжарено влакно	R 37/03	76/761	89/517	14.06.1983	14.06.1983	14.06.1983	За сите
Задни светла за магла	R 38/00	77/538	89/518	24.07.1983	24.07.1983	24.07.1983	M, N, O
Брзиномер и вградување	R 39/00	75/443	75/443, 97/39	05.01.1985	05.01.1985	05.01.1985	L3-L5, M, N
Емисија гасови од мотоциклите	R 40/01	95/1	95/1, 97/24	02.02.1988	02.02.1988	02.02.1988	L3, L4, L5

1	2	3a	3b	4	5	6	7
Бучавост на мотоциклите	R 41/01 R 41/02 R 41/03	78/1015	89/235, 97/24	02.02.1988 01.10.2001	02.02.1988 01.10.2002	02.02.1988 01.10.2004	L3, L4
Сигурносни стакла	R 43/00	92/22	92/22	22.12.1985	22.12.1985	22.12.1985	За сите
Заштита на децата во возилата	R 44/03	-	-	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	
Брисачи на фаровите	R 45/01	-	-	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, L
Ретровизори	R 46/01	71/127	88/321	01.10.2000	01.10.2001	01.10.2001	L, M, N
Емисија на мопеди	R 47/00	-	-	01.04.1985	01.04.1985	01.04.1985	L1, L2
Вградување на светлосно сигнален уред	R 48/00 R 48/01 R 48/02	76/756	91/663 97/28	01.04.1985 01.10.2000 01.10.2002	01.04.1985 01.10.2002 01.10.2002	01.04.1985 01.10.2004 01.10.2005	M, N, O
Емисија на гасови од дизел мотори	R 49/01 R 49/02	88/77	91/542, 96/1	05.01.1985 01.10.1998	05.01.1985 01.10.1998	05.01.1985 01.10.1998	M, N
Сите светла освен главните фарови на мотоцикли и мопеди	R 50/00	97/24	97/24	05.05.1985	05.05.1985	05.05.1985	L1, L2
Бучавост на моторните возила	R 51/01 R 51/02	70/157	92/97, 96/20	05.01.1985 01.10.1998	05.01.1985 01.10.1998	05.01.1985 01.10.1998	M, N
Градба на моторни возила со мал капацитет за јавен превоз до 16 (22) седишта	R 52/00 R 52/01	-	-	01.10.2001 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2004	01.10.2001 01.10.2005	M2
Вградување на светлосно сигнален уред кај мотоциклите	R 53/00 R 53/01	93/92	93/92	01.04.1985 01.10.2001	01.04.1985 01.10.2002	01.04.1985 01.10.2004	L3
Пневматици за комерцијални возила	R 54/00	92/23	92/23	05.01.1985	05.01.1985	05.01.1985	M2, M3, N, O
Приклучни уреди (возило – приколка)	R 55/00	94/20	94/20	28.01.1990	28.01.1990	28.01.1990	N2, N3, O4
Фарови за мопеди (само соборено светло)	R 56/00	97/24	97/24	01.04.1985	01.04.1985	01.04.1985	L1, L2
Фарови за мотоцикли	R 57/01	97/24	97/24	01.04.1985	01.04.1985	01.04.1985	L3, L4
Заштита од подлетување кај комерцијалните возила	R 58/01	70/221	81/333, 97/19	15.01.1988	15.01.1988	15.01.1988	N2, N3, O3, O4
Замена на придушните системи	R 59/00	70/157	81/334, 84/424, 92/97, 96/20	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1, N1
Бучавост на мопедите	R 63/00	97/24	97/24	15.01.1988	15.01.1988	15.01.1988	L1
Специјално резервно тркало	R 64/00	92/23	92/23	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1

1	2	3a	3b	4	5	6	7
Специјални светла за предупредување	R 65/00	-	-	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, L
Јакост на конструкциите на автобусите со повеќе од 16 (22) седишта	R 66/00	-	-	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M3
Возила со погон на течен нафтен гас	R 67/00	-	-	01.10.2000	01.10.2000	01.10.2000	M, N
Обележување на бавните возила и живните приколки	R 69/00 R 69/01	-	-	18.08.1990 01.10.2001	18.08.1990 01.10.2002	18.08.1990 01.10.2004	N, O
Означување на тешки и долги возила	R 70/00 R 70/01	-	-	18.08.1990 01.10.2001	18.08.1990 01.10.2002	18.08.1990 01.10.2004	N2, N3, O3, O4
Фарови за мотоцикли со светилки HS1	R 72/00	97/24	97/24	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L3
Бочна заштита на товарните возила	R 73/00	89/297	89/297	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	N2, N3, O3, O4
Вградување на светлосно сигнален уред кај мопедите	R 74/00 R 74/01	93/92	93/92	01.10.2001 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2004	01.10.2001 01.10.2005	L1
Пневматици за мотоцикли	R 75/00	97/24	97/24	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L3, L4, L5
Фарови за мопеди (големо и соборено светло)	R 76/00	97/24	97/24	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L1, L2
Паркирно светло за моторни возила	R 77/00	77/540	77/540	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N
Кочење на мотоцикли	R 78/01 R 78/02	93/14	93/14	22.04.1989 01.10.2001	22.04.1989 01.10.2002	22.04.1989 01.10.2004	L (v>25 km/h)
Системи за управување	R 79/00 R 79/01	70/311	70/311 92/62	01.10.2000 01.10.2002	01.10.2000 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2005	M, N, O
Ретровизори за категорија L без кабина	R 81/00	80/780	80/780 80/1272, 97/24	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L3, L4, L5
Фарови за мопеди со халогени светилки HS2	R 82/00	97/24	97/24	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L1, L2
Емисија на гасови за бензински и дизел мотори	R 83/02 R 83/03 R 83/04	70/220	93/59 94/12, 96/44, 96/69	01.10.2001 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2004	01.10.2001 01.10.2005	M1, N1
Потрошувачка на гориво	R 84/00	80/1268	89/491, 93/116	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1, N1

1	2	3a	3b	4	5	6	7
Силина на моторите	R 85/00	80/1269	89/491, 97/21	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N
Светло за возење преку ден	R 87/00	97/30	97/30				M, N
Ограничувач на брзината на комерцијалните возила	R 89/00	92/6	92/24	01.10.2000	01.10.2000	01.10.2000	M3>10t, N3, N2>10t
Резервни облошки на сопирачките	R 90/01	98/12	98/12	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, O
Бочни светла за означување	R 91/00	97/30	97/30				M, N, O
Замена на придушувачи за мотоцикли	R 92/00	89/235	89/235	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L3, L4, L5
Заштита на патниците при член удар	R 94/01	96/79	96/79				M1<2,5t
Заштита на патниците при бочен удар	R 95/01	96/27	96/27				M1, N1
Емисија на гасови од дизел мотори за земјоделски и шумски трактори	R 96/00	77/537	82/890				-
Алармни системи	R 97/01	74/61	95/56	01.10.2002	01.10.2004	01.10.2005	M1, N1
Фарови со ксенонски ксенонски	R 98/00	89/517	89/517	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, L
Ксенонски светилки	R 99/00	89/517	89/517	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, L
Електрични возила	R 100/00	-	-	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N
Емисија на CO ₂ и потрошувачка на гориво	R 101/00	80/1268	93/116	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1, N1
Уреди за кусо спојување на возила	R 102/00	-	-	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	N2, N3, O3, O4
Замена на катализатори	R 103/00	-	-	01.10.2001	01.10.2001	-	M1, N1
Рефлектирачки ознаки за означување на тешки и долги возила и приколки	R 104/00	-	-	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	N2, N3, O3, O4
Превоз на опасни материи	R 105/00	-	-	01.10.2002	01.10.2004	01.10.2005	N2, N3, O3, O4
Пнеvmатици за трактори и нивни приколки	R 106/00	-	-	01.10.2005	01.10.2005	01.10.2005	-
Градба на двоспратни автобуси	R 107/00	-	-	01.10.2000	01.10.2000	01.10.2000	M2, M3

1	2	3a	3b	4	5	6	7
Репарирани пнеvmатици за моторни возила и нивни приколки	R 108/00			01.10.2001	01.10.2001		
Репарирани пнеvmатици за комерцијални возила и нивни приколки	R 109/00			01.10.2001	01.10.2001		

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.тр.г. бр. 25/2000, од 4.11.2000 година на регистарска влошка бр. 030062 617-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на удел и пристапувањето на содружник на Друштвото за производство и преработка на хартија Папир Мак ДОО Радовиш.

Во Друштвото за производство и преработка на хартија Папир Мак ДОО Радовиш пристапи содружникот Љубомир Александров Шишков, државјанин на Р Бугарија од Доспат. Сопственоста на уделите на содружниците во друштвото е променета така да истите сега се: уделот на Трајан Василев е 14,2%-во основната главница или 740 дем, на Ангел Леов уделот е 14,2% во основната главница или 740 дем, уделот на Владимир Станчев е 7,4% во основната главница или вредност од 370 дем, уделот на Дончо Александров е 7,4% во основната главница или вредност од 370 дем, уделот на Панко Комаров е 29,6% во основната главница или вредност од 1.480 дем, уделот на содружникот Љубомир Шишков е 26% во основната главница или вредност од 1.300 дем.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.тр.г. бр. 25/2000. "

(36806)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2824/2000, на регистарска влошка бр. 02-0336907-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство и обработка на дрво и камен "КЛЕПА-ИМПЕКС" извоз-увоз Љупчо и други ДОО Велес, ул. "Благој Кирков" бр. 3.

Содружници: Јованов Љупчо од Велес, со стан на ул. "Благој Кирков" бр. 3, Јованова Ленче од Велес, со стан на ул. "Благој Кирков" бр. 3.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.70, 26.81, 26.82/1, 26.82/2, 35.41, 35.42, 35.45, 35.50, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,

51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.33, 72.20, 72.60, 92.31/2, 92.34, 92.72, 93.05, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, откуп и продажба на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови, лековити билки, печурки, моторни возила.

Дејности од надворешнотрговското работење: Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, агенциски услуги во областа на транспортот, реекспорт, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција, Албанија.

Овластувања и одговорности: Во правниот промет, Со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства.

Овластен потписник: Јованов Љупчо - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2824/2000. (24017)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2758/2000, на регистарска влошка бр. 02-0315757-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Автопревозник "БО-ДИ" Боре Киро Димитровски, с. Долно Коњаре, Куманово.

Основано со Пријава за упис во трговскиот регистар од 04.04.2000 год. физичко лице Боре Димитровски од с. Долно Коњаре.

Дејност: 60.24.

Во правниот промет ТП настапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој имот.

Управител на ТП Боре Димитриевски - без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2758/2000. (24018)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2244/2000, на регистарска влошка бр. 02-0310527-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за услуги и трговија "ДЕЛСИ" Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Струшка" бр. 23-6, Скопје.

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 92.71, 93.05.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт.

Управител Силјановски Владимир од Скопје, ул. "Струшка" бр. 23-6.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2244/2000. (24019)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2744/2000, на регистарска влошка бр. 02-0315457-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Трговија на мало со прехранбени производи "МАЉСИЈА" Абдилгафар Зуди Имери, с. Шипковица - Шипковица.

Основач: Абдилгафар Зуди Имери од с. Шипковица-Шипковица.

Фирма: ТП Трговија на мало со прехранбени производи "МАЉСИЈА" Абдилгафар Зуди Имери.

Седиште: с. Шипковица - Шипковица.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Управител: За управител на ТП се одредува Абдилгафар Зуди Имери од с. Шипковица-Шипковица.

Овластувања: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2744/2000. (24020)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2686/2000, на регистарска влошка бр. 02-0313867-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги "СЛАВИШКИ МЕЛНИЦИ" Марјан ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка, ул. "Партизанска" бр. 16.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 71.31, 74.14, 74.20/3, 74.40, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.30, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 24.20, 63.40, 74.84, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона и консигнациона продажба, посредување и реекспорт, туристички услуги, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СРЈ, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружник: Марјан Трајковски.

Марјан Трајковски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2686/2000. (24021)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1745/2000, на регистарска влошка бр. 02-0316137-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги "ЛЕЈЛА КОМПАНИ" Оливера ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Методи Џунов Цикот" бр. 56.

Во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I во Скопје е запишано основањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги "ЛЕЈЛА КОМПАНИ" Оливера ДООЕЛ увоз-извоз, Кавадарци, ул. "Методи Џунов Цикот" бр. 56.

Дејности во внатрешниот промет: 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 17.71, 17.72,

18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.40, 22.22, 22.23, 31.10, 31.62, 36.14, 45.11, 45.21, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 5.20, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 70.31, 71.10, 74.40, 74.82, 74.84.

Дејности во надворешниот промет: посредување во надворешниот промет со стоки и услуги, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, трговија на консигнација, комисиона работење, меѓународна шпедиција и превоз на патници и стоки, меѓународен промет со сите соседни земји СР Југославија, Албанија, Бугарија и Грција, лизинг, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Управител на друштвото е Трајкова Оливера, со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1745/2000. (24022)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2904/2000, на регистарска влошка бр. 020-316857-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП "КЕН-ЦО" угостителски услуги Анка Киро Караколева, ул. "Нако Вардарски" бр. 17, Богданци.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2.

Основач: Караколева Анка од Богданци.

Седиште: ул. "Нако Вардарски" бр. 17, Богданци.

Управител: Караколева Анка - управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2904/2000. (24023)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2236/2000, на регистарска влошка бр. 020-310547-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Тезга за трговија со обувки "ЛУЧИ" Идије Камил Ибраими, Зелен пазар тезга бр. 92, Тетово.

Основач: Идије Камил Ибраими од Тетово, ул. "М. Ацев" 42. -

Фирма: ТП Тезга за трговија со обувки "ЛУЧИ" Идије Камил Ибраими.

Седиште: Зелен пазар, тезга бр. 92, Тетово.

Дејност: 52.62.

Управител: За управител на ТП се одредува Идије Камил Ибраими од Тетово.

Овластување: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2236/2000. (24024)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2512/2000, на регистарска влошка бр. 020-315627-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Производство и трговија со мебел "МОНДОМОБЕЛ" Фоат Абдил Мисими, с. Боговиње - Боговиње.

Основач: Фоат Абдил Мисими од с. Боговиње - Боговиње.

Фирма: ТП Производство и трговија со мебел "МОНДОМОБЕЛ" Фоат Абдил Мисими.

Седиште: с. Боговиње - Боговиње.

Дејност: 36.11, 36.13, 36.14, 52.44/1.

Управител: За управител на ТП се одредува Фоат Абдил Мисими од с. Боговиње - Боговиње.

Овластување: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2512/2000. (24025)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2368/2000, на регистарска влошка бр. 020-310137-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Касетерија "ПРИШТИНА" Бардиљ Алириза Бајрами, нас. Дреновец бб, Тетово.

Основач: Бардиљ Алириза Бајрами од Тетово, нас. Дреновец бб.

Фирма: ТП Касетерија "ПРИШТИНА" Бардиљ Алириза Бајрами.

Седиште: нас. Дреновец бб, Тетово.

Дејност: 52.45.

Управител: За управител на ТП се одредува Бардиљ Бајрами од Тетово.

Овластување: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2368/2000. (24026)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3288/2000, на регистарска влошка бр. 020-320547-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги "НЕА ПЛАСТ" Авни ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово, ул. "Ј. Златановски" бр. 114.

Основач: Авни Мифтари од Тетово, ул. "Ј. Златановски" 114.

Управител: Авни Мифтари без ограничување.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 15.91, 15.93, 15.96, 15.97, 15.89, 17.40, 20.10, 20.30, 24.51, 25.21, 25.24, 26.30, 26.61, 26.66, 28.12, 28.52, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.30, 51.15, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.14, 74.84, 02.02, 17.60, 17.71, 17.72, 28.52, 25.22.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Друштвото во надворешниот промет го застапува Авни Мифтари, управител без ограничување.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, консигнација, комисиона продажба, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3288/2000. (24027)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2763/2000, на регистарска влошка бр. 020-

316327-6-01-000, го запиша во трговскиот ТП бутик "ДАЛИАС" Јетмир Фаик Мухареми, с. Неготино - Неготино полошко.

Како Трговец-поединец се пријавува лицето Јетмир Мухареми од с. Неготино - Неготино полошко.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.44/3.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Јетмир Мухареми - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2763/2000. (24028)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3072/2000, на регистарска влошка бр. 020-338127-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за туризам, угостителство, производство и трговија "ЛИНЕА-ЕКСИМ" Оливер ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Вера Которка" бр. 37.

Основач: Оливер Јовановски од Куманово, ул. "Вера Которка" бр. 37.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13/15.31, 15.32, 15.81, 15.82, 15.85, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.12, 17.13, 17.16, 17.40, 17.51, 18.10, 18.22, 18.30, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.62, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.44/1, 51.44/2, 51.45, 51.47, 51.33, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 50.50, 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.62, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на странски лица, консигнациона и комисиона продажба, меѓународен превоз на патници, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, туристички- и угостителски услуги во странство, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства.

Застапување: Оливер Јовановски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3072/2000. (24029)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2711/2000, на регистарска влошка бр. 020-282897-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, услуги и производство "САЈБЕР ЕЛЕКТРОНИК" Никола и Киро ДОО експорт импорт Кавадарци, ул. "Браќа Хаџи Тесови" бр. 7, Кавадарци.

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/2, 01.24, 01.41, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98/2, 17.54, 18.24, 22.14, 22.15, 22.22, 22.31, 22.32, 22.33, 24.65, 30.01, 30.02, 31.62, 36.63, 45.31, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.16, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.52, 51.53, 51.56, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.21, 55.21/1, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2,

55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 67.20, 70.11, 71.10, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.52/2, 92.61, 92.62, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2711/2000. (24030)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2372/2000, на регистарска влошка бр. 020-310107-0-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Колонијал "МАСЛАР" Муарем Зенун Маслар, ул. Т. Делчев бр. 31, Тетово.

Основач: Муарем Зенун Маслар од Тетово, ул. "Т. Делчев" бр. 31.

Фирма: ТП Колонијал "МАСЛАР" Муарем Зенун Маслар.

Седиште: ул. "Т. Делчев" бр. 31, Тетово.

Дејност: 52.11.

Управител: За управител на ТП се одредува Муарем Маслар од Тетово.

Овластување: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2372/2000. (24031)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2504/2000, на регистарска влошка бр. 020-314637-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Бутик "МИЛЛЕНИУМ-ФАСХИОН" Шемсудин Зекирија Мехмеџи ГТЦ лок. бр. 45, Тетово.

Основач: Шемсудин Зекирија Мехмеџи од с. М. Речица - Тетово.

Фирма: ТП Бутик "МИЛЛЕНИУМ -ФАСХИОН" Шемсудин Зекирија Мехмеџи.

Седиште: ГТЦ лок. бр. 45 Тетово.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43.

Управител: За управител на ТП се одредува Шемсудин Зекирија Мехмеџи од с. М. Речица-Тетово.

Овластување: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2504/2000. (24032)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 423/00, на регистарска влошка бр. 020258747-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги "КАРА-ИМПЕКС" Малиновски Влатко ДООЕЛ експорт-импорт, Велес, ул. "Вера Циривири" бр. 198.

Фирмата гласи: Друштво за производство, трговија и услуги "КАРА-ИМПЕКС" Малиновски Влатко ДООЕЛ експорт-импорт Велес.

Седиштето е на ул. "Вера Циривири" бр. 198 во Велес.

Единствен содружник е Малиновски Влатко од Велес, со живеалиште на ул. "Вера Циривири" бр. 198.

Управител без ограничување е Божиновска Валентина од Велес, ул. "Богдан Караќостев" бр. 117.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01,

02.02, 10.10, 10.20, 10.30, 11.1, 11.10, 11.20, 13.10, 13.20, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.2, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 50.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.24, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, лизинг работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, долгорочна производствена кооперација, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 423/00. (24033)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 424/2000, на регистарска влошка бр. 020-310397-6-09-000, ја запиша во трговскиот регистар Сендвичара "ШАРА" ТП - Авнија Ајдин Муше Скопје, ул. "Партизански одреди".

Упис на Сендвичара "ШАРА" ТП - Авнија Ајдин Муше Скопје, ул. "Партизански одреди".

Седиште: Скопје, ул. "Партизански одреди".

Дејности: 55.30/1 - ресторани и гостилници (без соби за сместување), 55.30/2 - услуги на други угостителски објекти.

Овластен потписник: Муше Авнија од Тетово.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со Целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 424/2000. (24034)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3324/2000, на регистарска влошка бр. 020-286327-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за новинско-издавачка дејност "ОГЛЕДАЛО" Горан и др. ДОО Скопје, плоштад "Македонија" бб.

Содружници на друштвото се: Горан Михајловски од Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 70/3-3, државјанин на Република Македонија и Дончо Мирчев од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 18/2-10, државјанин на Република Македонија.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.56, 51.61, 51.64, 51.70, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона и консигнациона продажба, реекспорт, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, други услуги во врска со меѓународниот транспорт, како: меѓународна шпедиција, складирање, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, туристички услуги и туристичко агенциски услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Горан Михајловски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3324/2000. (24035)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2604/2000, на регистарска влошка бр. 020-315327-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП "ЉАТИФ-КОМЕРЦ" трговија на мало Латиф Џемаил Алиу, Бит Пазар тезга бр. 1052, Скопје.

ТП "ФЕТИ" Бафтијар Ферит Ибиш, Бит Пазар тезга бр. 4, Скопје.

Назив на друштвото: ТП "ЉДТИФ-КОМЕРЦ" - трговија на мало Латиф Џемаил Алиу, Бит Пазар тезга бр. 1052, Скопје.

Основач: ЛАТИФ АЛИУ од Скопје.

Дејности: 52.62 - трговија на мало со стоки на тезги на пазари.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица за преземените обврски трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Латиф Џемаил Алиу - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2604/2000. (24036)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2825/2000, на регистарска влошка бр. 020-319957-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП "ОРИЕЛ" Авто такси Орце Илија Еленов, ул. "Димитар Македонски" бр. 17а, Скопје.

Дејности: 60.22 - такси превоз, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Управител е Орце Еленов од Скопје, ул. "Димитар Македонски" бр. 17 а, Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2825/2000. (24037)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2369/2000, на регистарска влошка бр. 020-314877-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги "ЕН ПРОМ" Енвер ДООЕЛ извоз-увоз Дрварска 5, Скопје.

Основач: Енвер Незири, Дрварска 5, Скопје, државјани на РМ, со акт за основање од 30.03.2000 година. Скратен назив: "ЕН ПРОМ" ДООЕЛ.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.82/2, 15.81/2, 15.85, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 17.54, 17.60, 17.71, 18.10, 18.22, 18.23, 19.20, 19.30, 20.52, 21.22, 36.11, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 74.81, 93.02.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот сообраќај, услуги во меѓународниот сообраќај, консигнациона продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Времетраењето на друштвото е неограничено.

Основна главница: Индустриска машина за изработка на ташни "АДЛЕР" 158.100,00 денари (5100 дем), лична сопственост на основачот.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За сторените обврски основачот не одговара, а ризикот го сноси во висина на вложените средства.

За управител во внатрешно и надворешнотрговскиот промет се именува Енвер Незири - со неограничени овластувања.

За сите статусни промени на ДООЕЛ одлучува основачот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2369/2000. (24038)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1167/2000, на регистарска влошка бр. 020-279547-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, услуги и производство на големо и мало увоз-извоз "РИАД" Муарем ДООЕЛ, с. Черкеско Село, Куманово.

Дејности во внатрешен трговски промет: 15.32, 15.61, 15.98, 20.40, 20.51, 25.22, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84.

Дејности во надворешен трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција и меѓународни агенциски работи и туристички посредувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Муарем Адеми, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1167/2000. ^ (24039)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1761/2000, на регистарска влошка бр. 020270417-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, градежништво и услуги на големо и мало АРДХМЕ-РИА Исмајл, ДООЕЛ експорт-импорт с. Нераште, Теарце.

Основач на друштвото е Исмајл Беџети од с. Нераште, Теарце.

Дејности: 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е лицето: Исмајл Беџети - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1761/2000 (24040)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2529/2000, на регистарска влошка бр. 020316077-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Превоз на патници ЕНВЕР ТУРС ТП Елвер Нијазим Демировиќ, бул. "АВНОЈ" бр. 70/2-13, Скопје.

Основач е лицето Демировиќ Елвер од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 70/2-13.

Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.22 превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен. 60.23 такси превоз.

Во правниот промет со трети лица трговец поединец истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е лицето Демировиќ Елвер - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2529/2000 (24041)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2425/2000, на регистарска влошка бр. 020314897-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, превоз, угостителство, услуги и трговија ЕУРО 2000 Муса ДООЕЛ с. Лопате, Куманово.

Дејности од внатрешен промет: 01.21, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20,

50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21, 74.84.

Дејности од надворешен промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото е основано од Сулимани Муса од с. Лопате, Куманово.

Одлуката - изјавата за основање е од 31.3.2000 година.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот. За обврските на друштвото основачот не одговара а ризикот го сноси до висина на вложените средства.

Лице овластено за застапување е СулимаНи Муса, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2425/2000 (24042)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 788/2000, на регистарска влошка бр. 020310327-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и транспорт ШАМПИОН Томе ДООЕЛ извоз-увоз Гевгелија, ул. "Први Мај" бр. 29, Гевгелија.

Фирма: Друштво за производство, трговија и транспорт ШАМПИОН Томе ДООЕЛ извоз-увоз Гевгелија.

Седиште: ул. "Први Мај" бр. 29, Гевгелија.

Основач: Јанев Томе, ул. "Први Мај" бр. 29, Гевгелија.

Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 01.11, 01.12, 01.12/1, 01.13, 01.30, 01.41, 15.31, 15.32, 15.33, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.20, 50.30, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72, 52.73, 52.74, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на странски фирми, реекспорт, консигнација, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, лизинг.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Јанев Томе, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 788/2000. (24043)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 527/2000, на регистарска влошка бр. 020263867-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП САФО Маир Саит Нурединов Такси превоз с. Кондово бр. 49, Кондово.

Упис на **Трговско-поединец** во трговскиот регистар. Име и презиме: Маир Нурединов, место на живеење и адреса: с. Кондово бр. 49, Кондово.

Фирма под која ќе се врши дејноста: ТП САФО Маир Саит Нурединов такси превоз. Предмет на работење: 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

За управител со неограничени овластувања се именува Маир Нурединов од с. Кондово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 527/2000. (24045)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2648/2000, на регистарска влошка бр. 020315497-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги БРО ИМПЕКС Зејнула ДООЕЛ увоз-извоз Арачиново, ул. "10" бр. 26-а, с. Арачиново.

Друштвото е основано од содружникот Зејнула Зејнели врз основа на изјава за основање на ДООЕЛ од 05.04.2000 година.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.19, 51.17, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, комисион, застапување, посредување.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Зејнула Зејнели кој ќе го застапува друштвото во внатрешно и надворешнотрговско работење.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2648/2000. (24046)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 3г. бр. 940/99 од 09.02.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 692 Здружението на граѓани "СОЈУЗ НА ЖЕНИ ПРОТИВ ДРОГАТА НА МАКЕДОНИЈА „ СКОПЈЕ“ Скопје, со седиште во Скопје во Домот на хуманитарните организации "ДАРЕ ЦАМБАЗ“ на ул. "11 Октомври“ бр. 42.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Радмила Радосављевиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање и спроведување на широка активност на жените против дрогата, активности за сузбивање на дрогата укажувајќи на штетните последици од нивна употреба, организира собири, научни - конгреси, симпозиуми, предавања, советувања, трибини, курсеви, изложби и сл. соработува со женските организации во Републиката, Европа и светот како и активно учествува во организирачки акции и активности со кои се унапредува еманципацијата на жената и нејзината значајна улога во општеството.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 09.02.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40172)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Н.Рег.Зг. бр. 62/2000 од 16.06.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Стрелачки клуб "СКОПЈЕ" од Скопје, со седиште во Скопје, на стрелиште Камник Скопје.

Дејноста на Стрелачки клуб "Скопје" од Скопје е: да врши едуцирање на членството од областа на стрелаштвото, да делува едукативно - воспитно на своето членство, организира стручни семинари, предавања и демонстрирања од областа на стрелаштвото ги обучува и припрема стрелците, организира тренинзи припреми и обука на стрелците, да врши претплата на списанија, билтени и стручна литература, повикување на врвни тренери и стручњаци за обука и припрема на врвни стрелци според специјално изготвени програми, да организира јавно демонстрирање на стрелачката вештина работи на припремања и создавање на стрелци со високи квалитети, кои ќе бидат потенцијални кандидати за состав на репрезентацијата на РМ за учество во меѓународни натпревари, светски купови, европски и светски првенства, соработка со други слични организации, друштва, клубови во Републиката и странство.

Со денот на запишувањето во регистарот здружението под име Стрелачки клуб "СКОПЈЕ" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (39775)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 33 за 2000 - та година извршен е упис за основање на здруженија на граѓани со име здружение за говедарство "ПЕЛАГОНИЈА" од Прилеп.

Основни цели и задачи на здружението се обезбедување на репро материјали за говедарство, производство, пласман на производството склучување на договори со препаботувачките капацитети, обезбедување на стручна помош и подобрување на животниот стандард на членовите.

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. "Ленин" бр. 127.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Шафкуловски Горѓија - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (39827)

Основниот суд во Гостивар со решение Зг. бр. 14/98 од 19.10.2000 година, се уважува барањето на измена дополнување на Статутот на здружението за демократска иницијатива Гостивар, како по решението на Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 14/98 и рег.бр. 24/99 од 22.01.1999 година, така да членот 34 од Статутот на здружението се менува и гласи: престанок на здружение за демократска иницијатива Гостивар, имотот на ЗДИ преминува во сопственост на Асоцијацијата за демократска иницијатива, согласно член 49 став 1,2 и 3 од Законот за здруженија на граѓани и фондации "Службен весник на РМ" бр. 31/98.

Од Основниот суд во Гостивар. (40284)

Основниот суд во Гостивар со решение Зг. бр. 14/98 од 20.10.2000 година, се уважува барањето за бришење од судскиот регистар на здружението за демократска иницијатива Гостивар, регистрирано во Основниот суд во Гостивар, со решение Зг.бр. 14/98 и рег.бр. 24/99 од 22.01.1999 Гостивар, согласно член 52 од Законот за здруженија на граѓани и фондации на РМ, "Службен весник на РМ" бр. 31/98.

Од Основниот суд во Гостивар. (40285)

Основниот суд во Крушево со решение Рег.Згф. бр. 7/2000 од 19.10.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд во Крушево под реден бр. 7 за 2000 година се запишува здружението со име: спортско Академско друштво "ИЛИНДЕН 1903".

Седиштето на здружението е во Крушево на ул. "Томе Никла" бр. 10а.

Лице овластено за застапување на здружението е Нонеска Калиопа од Крушево.

Од Основниот суд во Крушево. (40199)

Основниот суд во Веница со решение Рег.бр. 9/2000 од 06.10.2000 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружение на граѓани хуманитарно здружение "ДОМ НА ХУМАНОСТА" - грижа за хендикепирани лица, старци, изнемоштини и осамени лица од Веница. Здружението ќе дејствува на територијата на општина Веница и Блатец, а неговото седиште е во Веница.

Работата и активноста е слободно здружение на граѓаните заради остварување и усогласување на своите интереси и заради дејности и активности.

Седиштето на здружението се наоѓа во Веница на ул. "Маршал Тито" бб, Веница.

Овластен претставник кој ќе го застапува и претставува здружението во правниот промет и спрема трети лица во јавноста се именува Спасе Данев од Веница.

Од Основниот суд во Веница. (40355)

Основниот суд во Веница со решение Рег.бр. 6/2000 од 07.06.2000 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружение на граѓани на индивидуални производители за здрава еколошка храна "САРА" - Веница. Здружението ќе дејствува на територијата на општина Веница, а неговото седиште е во Веница.

Работата и активноста на здружението е здружение на граѓани формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување и заштита на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни и спортски и други права на жените во согласност со Уставот и Законот.

Седиштето на здружението се наоѓа во Веница на ул. "Кирил и Методи" бр. 26, Веница.

Овластен претставник кој ќе го застапува и претставува здружението во правниот промет и спрема трети лица во јавноста се именува Лилјана Капевска од Веница.

Од Основниот суд во Веница. (40356)

Основниот суд во Веница со решение Рег.бр. 7/2000 од 11.09.2000 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружение на граѓани Нинџицу - клуб "ВИНИЦА" - Веница. Здружението ќе дејствува на територијата на општина Веница, а неговото седиште е во Веница.

Работата и активноста на здружението е самостојно, рекреативен, аматерски и професионален шпизод кон нинџицу спорт, да развива соработка со клубовите од нинџицу сојуз на македонија.

Седиштето на здружението се наоѓа во Веница на ул. "Христо Узунов" бр. 17, Веница.

Овластен претставник кој ќе го застапува и претставува здружението во правниот промет и спрема трети лица во јавноста се именува Орце Димитров од Веница.

Од Основниот суд во Веница. (40357)

Основниот суд во Веница со решение Рег.бр. 8/2000 од 15.09.2000 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружение на граѓани хуманитарна организација на ромите "ГРАЃАНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕГУСЕБНА ПОМОШ" - Веница. Здружението ќе дејствува на територијата на општина Веница, а неговото седиште е во Веница.

Работата и активноста е слободно здружение на граѓаните заради остварување и усогласување на своите интереси и заради дејности и активности.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца на ул. "Ванчо Прке" бр. 23, Винаца.

Овластен претставник кој ќе го застапува и претставува здружението во правниот промет и спрема трети лица во јавноста се именува Адемов Џезаил од Винаца.

Од Основниот суд во Винаца. (40358)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 21/2000, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги "АТЛАС ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Петар Дељан" бр. 2-5/10, и жиро сметка 40100-601-50230, и срег. бр. 1-6681-0-0-0 и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40307)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 129/2000 од 17.10.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија и услуги "БЕТА ЗИРО-КС" Бојана Тошанова ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Народен Фронт" бр.5, лок.12, и жиро сметка 40100-601-319475, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 101/2000 од 04.10.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот "ИФА МОНД" ДОО Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 62, и жиро сметка 40100-601-337867, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40165)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 78/2000 од 18.10.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ДЕЈМА" ДОО Скопје, бул. "Маркс и Енгелс" бр. 1-6/5, и жиро сметка 40100-601-139704, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40387)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд III Ст. бр. 64/2000 од 17.10.2000 година, се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ВЕМА-КС" од Скопје, ул. "Перо Наков" бб, со жиро сметка 40110-601-247039.

За стечаен судија се определува Снежана Трновска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснувањето по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 21.11.2000 година во 10.00 часот, барака 4, соба бр. 5, при овој суд.

Се задолжува предлагачот да уплати износ од 10.000,00 денари на име аванс за покривање на трошоците на предходната постапка и тоа во рок од 0 дена на депозитната жиро сметка на Основниот суд Скопје II - Скопје 40100-697-2346 која се води при Комерцијална банка АД Скопје со даночен број 40309952/2149. За привремен стечаен управник се определува лицето Душко Ѓодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот се до донесувањето на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски без одлагање да ги исполнат кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и во неговата деловна документација. Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (40347)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд III Ст. бр. 56/2000 од 23.10.2000 година, се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ВЕРИТАС" Горан д.о.о. од Скопје, ул. "Илија Димовски" бр. 56, со жиро сметка 40100-601-258973.

За стечаен судија се определува Снежана Трновска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснувањето по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 17.11.2000 година во 10.00 часот, барака 4, соба бр. 5, при овој суд.

За привремен стечаен управник се определува лицето Симон Михајловски од Скопје, ул. "Белишка" бр. 18-А.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот се до донесувањето на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и во неговата деловна документација.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (40274)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд VI Ст. бр. 65/2000 од 17.10.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и производство на конфекција "БОРСАЛИНО" експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Костурска" бб, и жиро сметка 40100-601-113564, како и број на регистарска влошка 1-18118-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (40406)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 22/2000 од 02.10.2000 година се отвора стечајната постапка над Друштвото за производство, услуги и гтоомерт "СТЕФИ ПРО" Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "И Октомври" бр. 41/5.

Отворената стечајна постапка се заклучува над стечајниот должник.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (40300)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 23/2000 од 29.09.2000 година е отворена стечајната постапка над Претпријатие за

надворешен и внатрешен промет со стоки на големо и мало "БИСИНГЕН" Куманово, ул."Среќко Пужалка" бр. 35, со жиро сметка 40900-601-5598.

Отворената стечајна постапка се заклучува над стечајниот должник.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (40299)

Основниот суд во Битола објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 229/00 од 13.10.2000 година отворена е стечајната постапка над ПП "ТУШ ТРЕЈД" Битола, ул."Смилевска" бр. 31 а, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-87348 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (40175)

Основниот суд во Битола објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 230/00 од 17.10.2000 година отворена е стечајната постапка над ДООЕЛ "ЖЕНЕС" Битола, ул."Пецо Божиновски" бр. 44, дејност услуга со жиро сметка 40300-601-50818 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (40176)

Основниот суд во Битола објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 193/00 од 07.09.2000 година отворена е стечајната постапка над Приватно претпријатие за производство на големо и мало "ЧЕГРЕНЕ" увоз-извоз Битола, ул."Иво Лола Рибар" бб, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-62511 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (40287)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 82/96 од 03.10.2000 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник АД "ПРОЛЕТЕР" од Неготино, ул. "Индустриска" бб.

Се задолжува Заводот за платен промет филијала Велес, експозитура Неготино, да изврши укинување на жиро сметката на стечајниот должник по правосилноста на решението.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основен суд Скопје I Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (40289)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 55/2000 од 20.09.2000 година отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за сообраќај ТП "БЕСА" Асани Фазли Бесим од с.Јагол, општина Осломеј, и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајната маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласност со член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (40422)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 57/2000 од 10.10.2000 година отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство услуги и трговија на големо и мало "КАМ - КОМЕРЦ" од с. Длапкин Дол - Кичево, со жиро сметка 40320-601-52742 при ЗПП експозитура Кичево, и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајната маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласност со член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (40177)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 13/2000 од 14.07.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот "ЈУ-ТРАДЕ" од Гевгелија, ул."Царинска база" бб, и жиро сметка 41610-601-8264, но истата не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајна маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (40346)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 12/2000 од 14.07.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ПТП "ЕКСПРЕС" од Гевгелија, ул."Индустриска" бб, и жиро сметка 41610-601-38248, но истата не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајна маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (40345)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 11/2000 од 14.07.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ТЕ ТРЕЈД" од Гевгелија, ул."Деко Ковачев" бб, и жиро сметка 41610-601-35134, но истата не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајна маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (40344)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 9/2000 од 26.05.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ППУ "АНИМО" ДОО од Гевгелија, ул."7 ми Ноември" бб, и жиро сметка 41610-601-49974, но истата не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајна маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (40343)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 6/2000 од 14.07.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ДОО "СОЛУН" внатрешен промет од Гевгелија, ул. "Маршал Тито" бб, и жиро сметка 41610-601-23108, но истата не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајна маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (40342)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 110/96 од 20.10.2000 година, се запира стечајната постапка над Производно трговско претпријатие "ТАСКА" Кавадарци, ул."Киро Крстев" бр. 58, отворена со решение Ст.бр.Н 1437/95 од 14.06.1995 година, по пријава на Заводот за платен промет Велес, експозитура Кавадарци, бр. 03-136 од 07.02.1995 година.

Од Основниот суд во Кавадарци. (40290)

Основниот суд во Прилеп објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 125/2000 од 16.10.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ЦПУТ "САН МАРКО" од Прилеп, ул."Т.Николоски" бр. 15, запишана во регистарска влошка 1-13081 на Окружниот стопански суд во Битола, со дејност трговија со жиро сметка 41100-601-22524, во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (40171)

Основниот суд Скопје II Скопје, објавува дека со Решението III Ст.бр. 44/2000 од 18.10.2000 година:

Се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна

постапка над должникот Кожарски комбинат "Гоце Делчев" АД - Скопје со седиште на бул. "Србија" бб - Скопје со жиро - сметка 40110-601-10285.

За стечаен судија се определува Снежана Трпковска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување на предлогот за отворање стечајна постапка на ден 13.11.2000 година, во 10,00 часот, барака 4, соба број 5 при овој суд.

За привремен стечаен управник се определува лицето Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15 - Скопје.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на Одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни должници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Се определува општа забрана за располагање со имотот на должникот, односно располагањето со имотот на должникот можно е само со претходна дозвола на стечајниот судија или на привремениот стечаен управник.

Се забранува исплата од сметката на должникот. Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Од Основниот суд Скопје II Скопје. (40563)

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани, свикува рочиште на кое доверителите ќе се изјаснат и ќе гласаат за Програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на АД "Пирин" Делчево бр. 0301-59-1 од 25. 10. 1999 година и Анексот на Програмата бр. 0301-1154-4 од 29. 08. 2000 година, донесени од Управниот одбор на АД "Пирин" Делчево.

Рочиштето ќе се одржи на ден 16. II. 2000 година, со почеток во 12 часот во просториите на Основниот суд во Кочани, соба бр. 15.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го потпишал овластен Застапник на доверителот.

Програмата и Анексот доверителите можат да го разгледаат во Основниот суд Кочани и кај должникот.

Од Основниот суд во Кочани. (41092)

Основниот суд во Тетово објавува дека во стечајната постапка СТ. бр. 52/96 над стечајниот должник 33 "Единство" од с. Чelopeк, определено е дополнително рочиште за присилно порамнување кое ќе се одржи на ден 22. 11. 2000 година во 10,30 часот, судница 1/1 во Основниот суд Тетово.

На ова рочиште ќе се расправа по дополнителниот предлог за присилно порамнување поднесен на 3. 10. 2000 година од страна на стечајниот управник и доверителите на стечајниот должник, па се покануваат доверителите да присуствуваат на истото.

Поранешни рочишта за присилно порамнување беа одржани, односно одложени на 21. 09. 2000 година и 26. 10. 2000 година.

Од Основниот суд во Тетово. (40539)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 535/2000 од 19.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, угостителст-

во, туризам и градежништво "БРАЌА ИСЉАМД" од Куманово, ул. "Есперанто" бр. 62, со жиро сметка 40900-601-14146.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40466)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Н.Л.бр. 798/2000 од 20.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за превоз и трговија на големо и мало "ШОПИНГ - ТРАНС" ЦО од Куманово, ул. "Ш-та МУБ" бр. 10 а, со жиро сметка 40900-601-8098.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40467)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд И.Д.бр. 800/2000 од 20.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ПАН - АС" извоз-увоз ПО од Куманово, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 46, со жиро сметка 40900-601-8787.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40468)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд И.Л.бр. 716/2000 од 22.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "М.С. - ЛУБНИК" ПО од Куманово, с. Добрешане, со жиро сметка 40900-601-43234.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40469)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 764/2000 од 04.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и шпедиција "ИГИК - КОМЕРЦ" ЦО од Куманово, ул. "Пиринска Македонија" бр. 9, со жиро сметка 40900-601-36217.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40470)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд И.Л.бр. 762/2000 од 04.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "РИЦ - КОМЕРЦ" извоз-увоз ПО од Куманово, ул. "Тоде Мендл" бр. 16, со жиро сметка 40900-601-34805.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40473)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.Л.бр. 1589/2000 од 05.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало и услуги "ДОМ КОМЕРЦ" извоз-увоз од Тетово, с.Палатица, со жиро сметка 41500-601-8308.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симовски од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел. 332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4.0419)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.Л.бр. 753/2000 од 12.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие "ТЕН ДА - 4" експорт-импорт од Тетово, ул. "151" бр. 17, со жиро сметка 41510-601-39149.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симовски од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел. 332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40416)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.Л.бр. 737/2000 од 02.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ДЕЛ ПРОМ - 1" ц.о. увоз-извоз од Тетово, ул. "ЈНА" бр. 59, со жиро сметка 41500-601-56603.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симовски од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел. 332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40414)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 680/2000 од 06.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет на големо и мало "АГА КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од Тетово, с.Г.Речица, со жиро сметка 41500-601-25253.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симовски од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел. 332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40276)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд И.Л.бр. 1700/2000 од 15.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ЕНҚО КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз од Тетово, ул. "Карпош" бр. 3, со жиро сметка 41500-601-14541.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симовски од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел. 332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40278)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 1689/2000 од 22.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "КАПИТАЛ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 60/2-15, со жиро сметка 40100-603-17244.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петревски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40185)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Н.Л.бр. 738/2000 од 26.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, угостителско и услужно претпријатие "МИГПРОМ" ДОО увоз-извоз од Тетово, ул. Тоце Делчев" бр. 84, со жиро сметка 41500-601-17793.

За ликвидатор се определува лицето Симјановска Тања од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40273)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 579/2000 од 24.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ЦЕНТРО МАКА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Среќко Пужалка" бр. 15 б, со жиро сметка 40110-601-318478.

За ликвидатор се определува лицето Стојановски Васе од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 46/2-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40213)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Н.Л.бр. 786/2000 од 16.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Увозно-извозно претпријатие за промет на големо кооперација и услуги "ИНТЕРЕКСПОРТ" п.о. од Скопје, ул. "Добромир Хрс" бр. 39, со жиро сметка 40100-601-23974.

За ликвидатор се определува лицето Влатко Талески од Скопје, ул. "Добромир Хрс" бр. 39.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40212)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 1543/2000 од 03.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "Р.Ј. РЕЈ-НОЈДС ТОБАКО - МАК" д.о.о. од Скопје, ул. "Партизански Одреди" бр. 70, со жиро сметка 40100-601-297482.

За ликвидатор се определува лицето Николов Марјан од Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 81 а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40294)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 585/2000 од 20.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ЕРТАН КОМЕРЦ" д.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 18, со жиро сметка 40100-601-321940.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче од Скопје, ул. "Лицеј" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40302)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Д.бр. 1747/2000 од 05.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "САМУРИ КОМЕРЦ" ДОО од Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 181, со жиро сметка 41510-601-20103.

За ликвидатор се определува лицето Јулијана Ристевска од Скопје, ул. "Горѓе Андреевиќ Кун" бр. 28 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40316)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 576/99 од 03.03.2000 година се заклучува ликвидационата постапка над Трговско друштво за производство, услуги и трговија "БОЈ ГЕ-НОВЕВА" ДООЕЛ од Скопје, ул. "Мишко Михајловски" бр. 15, Скопје, и жиро сметка 40100-601-64152, отворена со решение на овој суд од 01.06.1999 година. По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник, се брише од регистарот кој го води овој суд. Паричните средства кој се наоѓаат на жиро сметката на должникот да се уплатат на сметката од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40353)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 1214/99 од 19.09.2000 година се заклучува ликвидационата постапка над Претпријатие за производство и трговија на големо и мало

"РАПИД КОМЕРЦ" увоз-извоз од Скопје, с. Визбего-
во бр. 37, Скопје, и аафо сметка 40100-601-113538, от-
ворена со решение на овој суд од 08.12.1999 година и
се брише од регистарот кој го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39905)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд П. Л.бр. 260/98 од 23.06.2000 годи-
на е завршена ликвидационата постапка над Претпри-
јатието за производство внатрешна и надворешна тр-
говија на големо и мало "МАДРЕКС" д.о. експорт-
импорт од Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 72/8-1,
Скопје, и жиро сметка 40100-601-72226, отворена со
решение на овој суд од 09.02.1999 година и се брише од
регистарот кој го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39809)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд П.Л.бр. 694/99 од 04.07.2000 година
е завршена ликвидационата постапка над Услужно,
прометно претпријатие "ВС - СИМОНА" ДОО увоз-
извоз од Скопје, ул. "Методи Митевски" бр. 3-3/12,
Скопје, и жиро сметка 40100-601-91977, отворена со
решение на овој суд од 24.06.1999 година и се брише од
регистарот кој го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39808)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд П.Л.бр. 679/99 од 25.09.2000 година
е завршена ликвидационата постапка над Претпријат-
ие за промет на големо и мало "ТОРИНА" ДОО од
Скопје, ул. "Софиска" бр. 14 а, Скопје, и жиро сметка
40120-601-36750, отворена со решение на овој суд од
21.10.1999 година и се брише од регистарот кој го води
овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39967)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Нотарот Ленка Ланчевска, со службено седиште
во општина Чаир - Скопје, ги известува сопственици-
те, заедничките сопственици и сопствениците на гра-
ничните парцели со парцелите КП бр. 22/2 овошна
градина во местото викано "Дери дол" со површина
од 1080 м² и КП бр. 22/3 шума во местото викало "Де-
ри дол" со површина од 2385 м² сите во КСУ Брезница
Кат. дека сопственикот на наведените парцели Бунар-
овски Лазар ги продава наведените парцели секоја по
цена од 52,00 денари по еден м². Доколку наведените
лица сакаат да го користат предимственото право за
купување предвидено со Законот за земјоделското
земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето
на овој оглас, да ја депонираат купопродажната це-
на во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе
ја продаде на друг купувач. (40354)

Се продава земјоделско земјиште во КО Демир
Капија, од КП бр. 4541, во м.в. "Куријте", нива со по-
вршина од 1675 м², КП бр. 4541, во м.в. "Куријте", па-
сиште со површина од 40 м², една идеална половина од
КП бр. 4537, во м.в. "Реката", шума со површина од
1440 м², сопственост на Атанасов Миле од Скопје, ул.
"Темииска" бр. 30 А, цена 28.900,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифака-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство.

Изјавите за прифакање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (39823)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тремник,
од КП бр. 1021/1, во м.в. "Лута страна", нива со повр-
шина од 7500 м², сопственост на Димитриевиќ Стојан
од Неготино, ул. "Станко Франц Пипан" бр. 2, цена
60.450,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифака-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство.

Изјавите за прифакање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (40269)

Се продава земјоделско земјиште во КО Криво-
лак, од КП бр. 144, во м.в. "Крутата", нива со повр-
шина од 3445 м², сопственост на Илиевски Миле од с.
Криволак, Неготино, цена 28.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифака-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство.

Изјавите за прифакање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (39825)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 136, план 6, скица 1, м.в. "Црвеника",
класа 2, со површина од 3771 м², во КО Чајле, сопстве-
ност на Абдији Емин Абдирецеп (1/3 идеален дел), за
цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици^ сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифака-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на
првенство.

Изјавите за прифакање на понудата да се достав-
ат до нотарот Весна Бабалеска, ул. "Б.Гиноски" бб,
Гостивар. (39821)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 879, план 16, скица 39, м.в. "Село", класа
8, нива со површина од 1120 м², во КО Маврово, сопст-
веност на Симески Коста од с.Маврово, за цена од
52.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифака-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на
првенство.

Изјавите за прифакање на понудата да се достав-
ат до нотарот Весна Василеска, ул. "Воиноски" бб,
Гостивар. (39964)

Сопственикот Николова Билјана од Скопје,
ул. "Коперникова" бр. 40, продара нива 2 класа, во по-
вршина од 1071 м² во м.в. "Псеок", која лежи на КП
бр. 1143/12, КО Радишани, според ПЛ бр. 1947, по цена
од 80,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонзовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (39993)

Се продава земјоделско земјиште нива класа 3, построена врз КП бр. 627 на м.в. "Адибежица", класа 3, со вкупна површина од 10046 м², и КП бр. 724 на м.в. "Срдилак" нива класа 3, во површина до 4043 м², опишана во ИЛ бр. 74 за КО Радобор за вкупна купопродажна цена од 140.890,00 денари, сопственост на Димов Борис Методија од Битола, ул. "Пере Тошев" бр. И.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на првенство на купување и тоа сопственици, заеднички сопственици чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, Битола. (39822)

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, построена во Скопје на КО Брњарци, на КП бр. 875/3, на м.в. "Дрма", класа 4, во површина од 750 м², заведено во ПЛ бр. 324, и на КО Брњарци на КП бр. 220/3, на м.в. "Трло" лозје 4 класа, во површина од 295 м², сопственост на Стојановски Панче, по цена од 250,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот марковска Дојчинова Снежана од Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 77 б. (39975)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 426/3, план 6, КО Волково, м.в. "Кисела јабука", нива 4 класа, со површина од 202 м², во ПЛ бр. 1533 и 1/6 идеален дел од КП бр. 425/4, сопственост на Јордан Блажевски за цена од 310,00 денари м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ленка Мицајкова, ул. "Дрезденска" бр. 15, локал 10, општина Карпош, Скопје. (40186)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура нива на ЈСП бр. 3155, м.в. "Слатина", класа 4, во површина од 0.82.75 ха, заведена во ПЛ бр. 237 за КО Кукуречани.

Целиот горенаведен имот е во сопственост на Ристо Поповски од с.Кукуречани, Битола. Наведената недвижност се продава за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии имот се гранчат со наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска Јапачевска, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (39820)

Согласно со одредбите од Законот за земјоделско земјиште, бараме да се изврши објавување на понуда за купопродажба на недвижен имот - нива, 4 класа, во

површина од 350 м², во м.в. "Каменјарник" на КП бр. 602/25 за КО Волково, сопственост на Цветковиќ Стојан Јагода од СРЈ, Душчиќевски Стојан Љупчо од с.Волково и Ланчевска Јулијана од Ново Село - Скопско, за купопродажна цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат сите граничари на наведената недвижност да се јават за купување на истата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата, кај продавачот Ланчевска Јулијана од Ново Село, ул. "103" бр. 3, во спротивно, го губат правото на првенство на купување.

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 567 на м.в. "Брбашево", неплодно во површина 1872 м², по цена од 50.000,00 денари, и КП бр. 508/1 на м.в. "Брбашево" нива 4 класа во површина 2540 м², опишани по ПЛ бр. 481 на КО Желино, за цена од 140.000,00 денари, сопственост на Цафери Исен Касам од с.Желино - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (40266)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 1823/"" на м.в. "Ласе", нива 7 класа, во површина 2069 м², опишано по ПЛ бр. 523 на КО Гајре, и КП бр. 1823/^ на м.в. "Лјас", нива 7 класа, во површина 2008 м², опишано по ПЛ бр. 191 на КО Гајре, за цена од 150.000,00 денари, сопственост на Салихи Сали Шоип и Зенуни Сали Бахти од с.Гајре - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (40268)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 304/1 на м.в. "Клуково", нива 2 класа, во површина 3983 м², опишано по ПЛ бр. 780 на КО Фалише, за цена од 250.000,00 денари, сопственост на Љута Џемри од Тетово, ул. "Ленин" бр. 123.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (40279)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Раец, Кавадарци, КП бр. 841/2, м.в. "Долин пат", култура - нива, класа 5, со површина од 2713 м², во сопственост на Живко Јанков од Прилеп видно од ИЛ бр. 182, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од

денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (40270)

Се продава земјоделско земјиште во КО Шивец, КП бр. 107/63, м.в. "Зад Скрка", култура - лозје, со површина од 2615 м², во сопственост на Добре Дамјанов од Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (40271)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 729 на м.в. "Јашарица", нива 3 класа, целата во површина од 4217 м², и КП бр. 730 на м.в. "Јашарица", нива 3 класа, во површина од 3942 м², и двете опишани во ПЛ бр. 101 на КО Жилче, сопственост на Сеадини Целадниов Абедин од с.Непроштено, за вкупна цена од 1.019.875,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (40225)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 1550 на м.в. "Странчиња", ливада 4 класа, во површина од 3794 м², и неплодно во површина од 1000 м², опишана во ПЛ бр. 47 на КО Одри, сопственост на Јубевски Цветко Владо, Љубевик Цветко Љубо, Љубевик Цветко Јордан и Јубевски Цветко Ангелко сите од с. Одри, за вкупна цена од 543.220,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (40230)

Атанасова Благоја Цветанка од Загреб Р.Хрватска, ул."Беломанастирска" бр. 1, и Талеска Тоде Верка од Прилеп, ул. "Круме Волнарески" бр. 110, вршат продажба на својот недвижен имот заведен во ИЛ бр. 32803 за КО Прилеп, парцела бр. 77 во м.в. "Поводеници" култура нива класа 2, во површина од 4009 м², парцела бр. 78 во м.в. "Повереници" култура лозје класа 3, во површина од 2132 м².

Купопродажната цена на горе наведениот имот изнесува 146.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија локал 14. (40233)

Цветаноски Миленков Санде од с.Ропотово бр. 11, Прилеп, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 94 за КО Ропотово, парцела бр. 1645 во м.в."с.Ропотово" култура нива класа 4, во површина од 724 м², парцела бр. 1842 во м.в."Пајкарник" култура ливада класа 4, во површина од 9250 м².

Купопродажната цена на горе наведениот имот изнесува 350.000,00 денари,

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул., "Гоце Делчев" зграда Македонија локал 14. (40262)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тремник, една идеална половина од парцела бр. 1222/2 во место викано "Агупка" нива со површина од 9123 м² во Катастарска општина Тремник. Сопственост на Цекова Силвана од с. Тимјаник, Неготино, цена на продажба 27.700,00 денари. Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", лист мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (40371)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Пепелиште, парцела бр. 1467 во место викано "Мира" нива со површина од 8503 м² во Катастарска општина Пепелиште. Сопственост на Јанев Ангел од с. Пепелиште, Неготино, цена на продажба 68.535,00 денари. Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (40374)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тремник, парцела бр. 454 во место викано "Мали дол" нива со површина од 1939 м² во Катастарска општина Тремник, Сопственост на Јованова Милица од с. Тремник, Неготино, цена на продажба 15.630,00 денари. Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (40640)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон, парцела бр. 1114/1 во место викано "Раткин дол" интензивно лозје со површина од 13246 м² во Катастарска општина Неготино-вон. Сопственост на Донов Мара од белград, ул. "Томаша Јежа" бр. 3, цена на продажба 373.810,00 денари. Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на

огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (40641)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Корешница, парцела бр. 1080 во место викано "Копанец" нива со површина од 1461 м² во Катастарска општина Корешница. Сопственост на Налбабинова Арзије од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 234, цена на продажба 17.680,00 денари. Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (40642)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Чифлик, парцела бр. 416 во место викано "Поројот" нива со површина од 1639 м² во Катастарска општина Чифлик. Сопственост на Донов Дончо од Демир Капија, ул. "Илинденска" бр. 21, цена на продажба 23.150,00 денари. Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (40711)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Криволак, осум двесетиосумосмини идеален дел од парцела бр. 262/8 во место викано "Ливадиште" нива со површина од 14081 м² во Катастарска општина Криволак. Сопственост на Мемков Фариз од с. Криволак, Неготино, цена на продажба 46.620,00 денари. Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (40712)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1222878, издаден од ОВР- Гостивар Ја име Рамадани Насер, ул. "Н.Тесла" бр. 24, Гостивар. (384*1)

Пасош бр.1295724, издаден од УВР-Куманово на име Исџами Мурат, с.Опае, Куманово. (40305)

Пасош бр.1095374/98, издаден од УВР-Скопје на име Абдулсамет Сејфуловски, с. Блаце, Скопје. (40317)

Пасош бр!171692/98, издаден од УВР-Скопје на име Јашари Нехат, с. Бојане, Скопје. (40318)

Пасош бр.794339/95, издаден од УВР - Скопје на име Јусуфовски Назми, с.Љуботен, Скопје. (40325)

Пасош бр.1339312 на име Костовски Дејанчо, ул. "Пане Талески" бр.4, Прилеп. (40329)

Пасош бр 1355783/00, издаден од УВР-Скопје на име Исџамовски Зариф, ул."Ц. Кенеди" бр.27/6-23, Скопје.

Пасош бр.485358/94, издаден од УВР-Струмица на име Василевски Ристо, ул."Елка Јанкова" бр.2/11, Струмица. (40337)

Пасош бр.486984, издаден од УВР - Струмица на име Василевска Македонка, ул."Елка Јанкова" бр. 2/11, Струмица. (40338)

Пасош бр.1323024/99, издаден од УВР-Скопје на име Јашари Дехран, ул."Г.Гоновиќ" бр.154, Скопје. (40340)

Пасош бр.1283164/99, издаден од УВР - Куманово на име Саздовски Алексабдар, ул."М. Пијаде" бр.226/7, Куманово. (40341)

Пасош бр.1013181/97, издаден од УВР-Скопје на име Христов Томислав, ул."Волвоградска" бр! 1/2-16, Скопје. (40348)

Пасош бр. 551573/95, издаден од УВР - Велес на име Бузалковски Тоше, Велес. (40349)

Пасош бр!123715/98, издаден од ГУВР-Скопје на име Јовановски Емил, ул."Михаил Чаков" бр.13-2/10, Скопје. (40350)

Пасош бр.900122/96, издаден од УВР - Тетово на име Бехадини Астрит, с.Порој, Тетово. (40359)

Пасош бр.571387/95, издаден од УВР - Скопје на име Љубе Спасовски, ул."Драчевска" бр.5/121, Скопје. 40361

Пасош бр.13372120/00 на име Секулоска Габриела, Струга. (40364)

Пасош бр.0777024 на име Павлов Драги, с. Војславци Радовиш. (40372)

Пасош бр.658126, издаден од ОВР-Свети Николе на име Саздева Јасминка, ул."К.Маркс" бр.70, Свети Николе. (40380)

Пасош бр.091680 на име Андонова Лилјана, ул."В. Влаховиќ" бр. 2-4-8, Кавадарци. (40382)

Пасош бр.732362 на име Целал Целили, с. Сенокос, Гостивар. (40402)

Пасош бр.1294407/99, издаден од УВР-Скопје на име Енвер Бајрами, с.Сарај, ул."8" бр.12, Скопје. (40403)

Пасош бр.0935248 на име Садрија Фламур, Дебар.

Пасош бр!174441, издаден од УВР-Охрид на име Васко Митрески, с. Велгошти, Охрид. (40420)

Пасош бр.833848/96, издаден од УВР - Скопје на име Смијалков Илија, Скопје. (40423)

Пасош бр.1130174 на име Берканд Салиев, Струмица. (40429)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 81/00 за "пасош бр.1153651, на име Абдулаи Хиса, ул."С. Наумов" бр. 7/1-40, Скопје, се сторнира. (40435)

Пасош бр.162655 на име Јашари Фатмир, Гостивар.

Пасош бр.1381939, издаден од УВР-Струмица на име -Јанков Илија, ул."Киро Абрашев" бр. 49, Струмица. (40439)

Пасош бр.1423471/00, издаден од УВР-Струмица на име Воданов Костадин, ул."Гуро Гаковиќ" бр. 63, Струмица. (40440)

Пасош бр.1121528, издаден од УВР-Скопје на име Александар Ангелов, ул."202" бр.3-а, нас.Г.Делчев, Скопје. (40446)

Пасош бр.724122 на име Ситоски Алириза, с. Пласница, Македонски Брод. (40475)

Пасош бр. 1245685 на име Николеска Наташа, ул. "Прилепска" бр.18, Охрид. (39454)

Пасош бр.998676, на име Стрезоска Славица, бул. "Туристичка" бр.50/3/4, Охрид. (40493)

Пасош бр.0380422 на име Алију Алија, с. Орашје, Тетово. (40516)

Пасош бр.881432/96, издаден од УВР-Гостивар на име Јетон Селими, ул."Балиндољска" бр.95, Гостивар.

Пасош бр.1042536/97, издаден од УВР - Теово на име Штефанес Фаредин, с.Жеровјане, Тетово. (40544)

Пасош бр.1410012/00, издаден од ОВР-Струга на име Шеји Мухедин, с.Велешта, Струга. (40547)

Пасош бр.139808/93 на име Матоска Даница, ул. "Ристо Крле" бр.5/21,Струга. (40548)
 Пасош бр.371310,издаден од ОВР - Струга на име Полиси Енвер,с. Добовјане,Струга. (40550)
 Пасош бр.1389018/00 на име Хида Манде, ул."ЈНА" бр.57,Струга. (40552)
 Пасош бр.1389802/00 на име Хида Зимбриет, ул. "ЈНА" бр.57,Струга. (40553)
 Пасош бр.1389017/00 на име Хида Шкндим, ул. "ЈНА" бр.57,Струга. (40555)
 Пасош бр.1024448/97,издаден од УВР - Куманово на име Рејхан Спахија,ул."В.Главинов"бр.16, Куманово.
 Пасош бр.247850 на име Азизи Фете,Тетово. (40597)
 Пасош бр.275699,издаден од УВР - Кочани на име Георгиев Горан,ул."4-ти Јули"бр.27,Кочани. (40601)
 Пасош бр.1161661/98, издаден од УВР- Велес на име Ибрахимовиќ Есат,с.Оризари,Велес. (40619)
 Пасош бр.1158892/98 на име Речи Арбер,ул."ЈНА" бр. 57,Струга. (40628)
 Пасош бр.1176622/99,издаден од УВР-Куманово на име Кани Бајрами,с. Романовце,Куманово. (40644)
 Пасош бр.1121290/98,издаден од УВР-Тетово на име Ракип Камили, с.Г.Речица,Тетово. (40646)
 Пасош бр.1087630,издаден од УВР-Скопје на име Решад Куртај, ул."Рокомија"бр.84 б,Скопје. (40651)
 Пасош бр.1192563/99,издаден од УВР-Скопје на име Владимир Поповски,бул."Ј.Сандански"бр.27/21, Скопје.
 Пасош бр.0349997 на име Василева Лилјана, ул. "Кукушкаш" бб,Гевгелија. (40653)
 Пасош бр.1042347,издаден од УВР - Тетово на име Деари Бедри, с.Челопек,Тетово. (40661)
 Пасош бр.873541/96,издаден од ГУВР-Скопје на име Гичков Тодор,ул."Железничка"бр.52,Скопје.
 Пасош бр.0331849/94,издаден од УВР - Велес на име Демирова Кадрије, Комплекс УЗУС ламела Б/2-5, Велес. (40664)
 Пасош бр.0331850/94,издаден од УВР - Велес на име Демиров Шалевент, Комплекс УЗУС,ламела р/2-5, Велес. (40665)
 Пасош бр.1042924,издаден од ГУВР - Скопје на име Исмет Полику,ул. "Дижонска" бр.46-а,Скопје. (40666)
 Пасош бр.1182050,издаден од ОВР- Гостивар на име Нуредини Менсур, с. Горна Бањица,Гостивар. (40690)
 Пасош бр.165742,издаден од ОВР - Гостивар на име Абдулселах Нуредини,с.Горна Бањица,Гостивар.(40691)
 Пасош бр.165746,издаден од ОВР - Гостивар на име Нуредини Ханифе,с. Горна Бањица,Гостивар. (40692)
 Пасош бр.1429409,издаден од ОВР- Гостивар на име Нуредини Сема,с. Горна Бањица,Гостивар. (40693)
 Пасош бр.368439,издаден од ОВР - Кичево на име Зекироски Мустафа, с. Стрелци,Кичево. (40700)
 Пасош бр.1337929,издаден од УВР - Охрид на име Стојаноска Снежана,с.Елшани,Охрид. (40714)
 Пасош бр.1158892/98 на име Речи Арбер,ул."ЈНА" бр.57,Струга. (40715)
 Пасош бр.79037,издаден од ОВР - Кичево на име Рушитоски Имет, ул. "И.Акиоски" бр. 145,Кичево. (40716)
 Пасош бр.175763,издаден од ОВР - Кичево на име Ахмети Рамазан,с. Туин,Кичево: (40717)
 Пасош бр.830013 на име Цноли Лазим, ул."В. Стефоски" бр.50,Охрид. (40718)
 Пасош бр.663985 на име Цноли Игбол, ул."В.Стефоски" бр.50,Охрид. (40719)
 Пасош бр.116842 на име Максудов Ајдула, с. Конче, Радовиш. (40720)
 Пасош бр.1028540, издаден од УВР - Кочани на име Тони Колев,ул."Македонска" бр.34,Кочани. (40721)
 Пасош бр.1203506,издаден од УВР-Штип на име Ибраим Милмин, с. Кичица,Штип. (40722)

Пасош бр.0946213 на име Косев Риеш, ул.Т.Прличев" бб,Кавадарци. (40723)
 Пасош бр.364097/94, на име Трајковска Драгица, ул. "Трајчевски" бр.37,Охрид. (40725)
 Пасош бр.590067,издаден од ОВР - Гостивар на име Алија Аднан, с. Врапчиште ,Гостивар. (40726)
 Пасош бр.913410 на име Светослав Кочовски,ул. "Ленинова" бр.71,Битола. (40727)
 Пасош бр.096634 на име Јовановски Кирило,Прилеп. (40729)
 Пасош бр.1067320 на име Нена Шимпрага, ул. "Шитка" бр.208,Кавадарци. (40743)
 Пасош бр.1095374/98,издаден од ГУВР - Скопје на име Сејфуловски Абдулсаит, с. Блаце,Скопје. (40748)
 Пасош бр.536266/94,издаден од ГУВР-Скопје на име Фуга Сакип, ул."Горѓи Томовски"бр.14,Скопје, (40754)
 Пасош бр.941512/96,издаден од ГУВР-Скопје на име Стеваноски Игор,ул. "Јуриј Гагарин"бр.6/3,Скопје.(40760)
 Пасош бр.1063110,издаден од УВР - Тетово на име Аљили Редита,с. Горно Седларце,Тетово. (40767)
 Пасош бр.1303611,издаден од ГУВР - Скопје на име Севдаил Али,ул. "Антон Попов" бр.3/1 ,Скопје, (40790)
 Пасош бр.1382903, издаден од УВР - Струмица? на име Марков Илија, с. Сушица бр.331, Струмица. (40895)
 Пасош бр.1423225,издаден од УВР-Струмица на име Оцаков Нано,ул."Герас Цунев"бр.15,Струмица. (40898)
 Пасош бр. 0771594, издаден во Конзулат во Берн - Германија на име Сантоски Алириза, с. Плашица, Македонски Брод. (31236)
 Пасош бр. 245959, издаден од УВР - Тетово на име Адеми Емрије, ул. "134" бр.22,Тетово. (39690)
 Пасош бр. 763796/95издаден од УВР-Скопје на име Ивчева Аница, ул."О.Николов" бр.93/5,Скопје. (40813)
 Пасош бр.800881/96,издаден од УВР-Куманово на име Курмије Зибири,ул. "11" бр.43,с. Арапинова,Скопје.
 Пасош бр.963320/96,издаден од УВР - Тетово на име Бујамин Адеми, с. Порој,Тетово. (40820)
 Пасош бр. 518093/94,издаден од УВР- Тетово на име Куртиши Хазбије,ул."О.Николов" бр.6,Тетово. (40867)
 Пасош бр.853928/96,издаден од УВР-Куманово на име Љатиџи Џеват,ул."П. Илиевски"бр.8 б,Куманово.
 Пасош бр.1199258/99,издаден од УВР-Тетово на, име Сахити Намик,с.Огримница,Тетово. (41009)
 Пасош бр.1322160/00,издаден од УВР-Тетово на име Јетмир Сахитих. Стримница,Тетово. (41016)
 Пасош бр.449682/94,издаден од УВР - Скопје на име Јане Димитровски,ул." Л. Кошут"бр.3,Скопје. (41021)
 Пасош бр.557586/95,издаден од УВР - Скопје на име Серани Назим,с. Танушевици,Скопје. (41094)
 Пасош бр. 0192894,издаден од УВР - Тетово на име Имирја Сулејмани, с.Челопек,Тетово. (41153)
 Пасош бр. 0214953, издаден од УВР - Скопје на име Тодоровска Аце,с.Дељадровци,Скопје. ^ (41194)
 Пасош бр.1137064,издаден од УВР-Куманово на име Станковска Оливера,с.Дељадровце,Скопје. (41202)
 Пасош бр.1086379/98,издаден од УВР-Скопје на име Лазарова Евгенија,ул."Јабланица"бр.25,Скопје. (41228)
 Пасош бр.1067320 на име Нела Шимпрага,ул."Штака" бр.208Глипшк,Кавадарци. (41312)
 Пасош бр.1091588, издаден од УВР - Тетово на име Даути Хава, с. Каменеане, Тетово. (36868)
 Пасош бр.1181170, издаден од УВР - Тетово на име Исмаили Беамин, с. Теарце, Тетово. (41637)
 Пасош бр.1181170, издаден од УВР - Тетово на име Исмаили Беамин, с. Теарце, Тетово. (41637)
 Чекови од бр. 5384085 до 5384089, од тековна сметка бр. 1002730,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Васил Преспаровски,Скопје. (40851)
 Чек бр.0030005454857,од тековна сметка бр. 12457434, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Таневска Ленче,Скопје. (40864)
 Чекови од бр.4440239 до 4440245, од тековна сметка бр.3109763,издадени од Поштанска Штедилница-Скопје на име Дејан Рајчановски,Скопје. (40869)

Чекови од бр.5523664 5523669,од тековна сметка бр. 5696239,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мемеди Зухра,Скопје. (41055)

Чекови од бр.0070004827891 до 0070004827896,од тековна сметка бр.12314489, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Апостоловска Милка,Скопје.

Работна книшка на име Асани Муни е,с.Бачишта, Кичево. (40957)

Работна книшка на име Трајанка Вангелова, ул. "Братство и единство" бр.33 богданци. (40958)

Работна книшка на име Димитров Живко, с.Блатец, Винаца. (40959)

Работна книшка на име Борче Симеонов,ул. "Никола Карев"бб,Кочани. (40961)

Работна книшка на име Ванчо Андонов, ул."Македонска"бр.5Дочани. (40962)

Работна книшка на име Манасиеф Никола, ул. "Александар Македонски" бр.29,Радовиш. (40968)

Работна книшка на име Петкова Ана, ул. "Првوماјска"бр.19,Богданци. (40969)

Работна книшка на име Ајдарпашиќ Аземина,ул. "Енџелсова" бр. 2,Велес. (40975)

Работна книшка на име Коџаџику Харун,Струга.

Работна книшка на име Танев Влатко,с.Јаргулица, Радовиш. (40984)

Работна книшка на име Фламур Таироски, с. Мамудовци,Кичево. (40992)

Работна книшка на име Мустафоска Серветка,ул. -Скопска" бр.40Кичево. (40993)

Работна книшка на име Добривојева Зорица, ул. "ДГ.Кара"бр.72,Тетово. (40996)

Работна книшка на име Вели Лимани,с. Чelopeк, Тетово, (40998)

Работна книшка на име Тодоровски Ацо, с. Дељадровци,Скопје. (41208)

Работна книшка,издадена од Куманово на име Станковска Оливера, с. Дељадровци,Скопје. (41216)

Работна книшка на име Тони Пашоски,с. П.Рувци, Прилеп. (41296)

Работна книшка на име Снежана Богданоска, с. Воѓани,Прилеп. (41297)

Работна книшка на име Франц Марко,Скопје. (41317)

Работна книшка на име Франц Томослав,Скопје.

Чековна картичка бр.3859081, издадени од Комерцијална банка а.д. -Скопје на име Стошиќ' Драгољуб, Скопје. /л.- (41316)

Свидетелство на име Ангелчо Сгоименовски,Македонска Каменица, Делчево. (40964)

Свидетелство за 6 одделение на име Мустафи Софмине, с. Синичане,Тетово. (40970)

Свидетелство за 2 година на име Вангелов Митко, ул."Киро Крстев" бр. 84Деготино. (40976)

Свидетелство за 8 одделение на тке Постолова Весна, ул."Велко Влаховиќ" бр.12,Кочани. ^ - (40977)

Свидетелство на име Ајрула Османи,Куманово**40979**

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Дритас.Рашче-Скопјена име Фидајете Рецепи, с. Сарај,Скопје. (41167)

Свидетелство на име Митрески Јане, с. Кривогаштани,Прилеп. (41298)

Свидетелство на име Тодеска Иванка, с. Кривогаштани,Прилеп. (41300)

Свидетелство на име Дамир Муртезани,Тетово.

Индекс бр. 238/2000,издаден од Електротехнички Факултет - Скопје на име Татабитовски Илин,Скопје.

Диплома на име Трајанов Благој, ул."С.Наумов"бр. 33,Радовиш. (40986)

Диплома на име Паунов Гоце,Штип. ^ (40989)

Диплома за завршена гимназија на име Ѓорѓиоска Марина,ул."М.Црвенкоски" бр. 7,Прилеп. (40994)

Книшка на име Камил е Идризи,Куманово. (40978)

Здравствена легитимација бр. 37240117 на име Трајанка Ташковска, нас.Карпош бр. 6-1-15,Битола. (40990)

Лична карта на име Џамбазовска Ратка,Штип. 40987

Избирачка легитимација на име Марковски Грозде, с. Герман,Крива Паланка. (40949)

Избирачка легитимација на име Димитриесвски Драги,с.Герман,Крива Паланка. (40950)

Избирачка легитимација на име Миленковска Стојанка, с.Герман,Крива Паланка. (40951)

Избирачка легитимација на име Трајчевски Бојан, с. Герман,Крива Паланка. (40952)

Избирачка легитимација на име Белковски Јуте, с. Герман,Крива Паланка. (40953)

Избирачка легитимација на име Стефановска Стојанка, с.Герман,Крива Паланка. (40954)

Избирачка легитимација на име Миленковски Станко,с. Герман,Крива Паланка. (40956)

Избирачка легитимација на име Исламоска Невзије с. Лабуништа,Струга. (40983)

Избирачка легитимација на име Трајанка Ташковска, нас. Карпош бр.6-1-15,Битола. (40991)

Престанува со вршење надејност на име ТП "Феникс" Владимир Илиевски,Скопје. (40868)

Чек бр. 00067394, од тековна сметка бр. 10111/97, издаден од Македонска банка ад Скопје на име Ристовска Перунка,Скопје. (40713)

Чекови од бр. 2652361 до 2652364 од бр.2810832 до 2810841 и чек 2013556, од тековна сметка бр.555128, издадени од Тетовска банка - Тетово на име Борис Момироски, ул."Никола Грчето" бр.4-1/3,Скопје. (40733)

Работна книшка на име Пешиќ Маријана,Скопје.

Работна книшка на име Исмет Реџеповиќ,Скопје.

Работна книшка на име Демири Бурхан,Скопје.

Работна книшка на име Анифе Казими,Скопје.

Работна книшка на име Шурдоски Захарије,Скопје.

Избирачка легитимација на име Јовановска Зорица, с.Ст.Нагоричане,Куманово. (40654)

Избирачка легитимација на име Стојановиќ Валентина, с. Ст.Нагоричане, Куманово. (40655)

Избирачка легитимација на име Димковиќ Оливер, с. Ст.Нагоричане,Куманово. (40656)

Избирачка легитимација на име Лазаревиќ Борис, Куманово. (40657)

Избирачка легитимација на име Стојановиќ Зоран, с. Ст.Нагоричане,Куманово. (40658)

Избирачка легитимација на име Димковиќ Часлав, с. Ст.Нагоричане,Куманово. (40659)

Избирачка легитимација на име Цветановиќ Олгица, с.Ст.Нагоричане,Куманово. (40660)

Чекови бр. 1055772 до 1055774 и од бр.1093362 до 1093369, од тековна сметка бр.11276607, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име **Савевски** Дамјан, Скопје., (40554)

Работна книшка на име Крстиќ Катица,Скопје **40563**

Работна книшка на име Аврамовски Бошко,Скопје.

Работна книшка на име Илиевски Душко,Скопје.

Работна книшка на име Атанасова Сузана,ул."Први мај" бр.50,Радовиш. (40578)

Работна книшка на име Ефтимова Верка,ул. "В. Карангелески" бр.64/1/3 ,Битола. (40586)

Работна книшка на име Јовановски Марјан, ул. "Вардарска" бр. 2,Прилеп. (40588)

Работна книшка на име Марија Ичкова, с. Буридан бр. 45,Велес. (40615)

Работна книшка на име Ице Стојановски, ул."Партизанска" бр.99/18,Битола. (40616)

Работна книшка на име Богоески Марјан, ул."Ц. Коварец"бр.106А,Прилеп. (40617)

Работна книшка на име Лариса Лазаревска,Скопје.

Работна книшка на име Димовски Дејан,Штип.

Работна книшка на име Димовски Александар, с. Војница,Велес. (40634)

Работна книшка на име Димеска Мирјана,ул. "Борка Талески" бр. 206,Прилеп. (40636)

Работна книшка на име Петрушев Горан,Скопје.

, Работна книшка на име Рибана Миовска, Скопје.
Чековна картичка бр.12593307 и чекови, бр.4179321,
4179322, издаден од Комерцијална банка а.д.-Скопје на име
Павиќ Павлина, Скопје. (40687)
Свидетелство за 8 одделение на име Лефкова Венка
с. Оганчево, Кочани. (40570)
Свидетелство на име Дончовска Малина, с. Разловци
Делево. (40571)
Свидетелство на име Манева Наташа, с. Ерцелија,
Свети Николе. (40582)
Свидетелство за 8 одделение на име Перов Тодорче
Велес. (40583)
Свидетелство на име Царев Зоран, ул. "Славе Пет-
ков" бр.10, Велес. (40584)
Свидетелство за 6 одделение на име Стаменовска
Валентина, с. Вакв, Кратово. (40598)
Свидетелство на име Османи Сејфула, с. Липково,
Куманово. (40602)
Свидетелство на име Керими Кефер, ул. "Козара"
бр.6, Куманово. (40603)
Свидетелство на име Шабани Мемид, с. Лојане, Ку-
маново. (40604)
Свидетелство на име Моирон Малечковски, с. Гер-
ман, Крива Паланка. (40608)
Свидетелство за 8 одделение на име Мирдаш Вите-
зи, с. Велешта, Струга. (40609)
Свидетелство за 7 одделение на име Алексова Мир-
јана, ул. "М. Тито" бр.1/7, Радовиш. (40610)
Свидетелство на име Марија Божинова, с. Босилово,
бр.174, Струмица. (40611)
Свидетелство на име Баки Бакиу, с. Гургурница, Те-
тово. (40625)
Свидетелство за 8 одделение на име Одгоска Нација,
с. Лабуништа, Струга. (40629)
Свидетелство на име Махмуди Мавлуде, с. Загра-
чани, Струга. (40630)
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Ли-
рија"-Скопје на име Јахи Ибиши, Скопје. (40688)
Индекс бр.24/98, издаден од Електротехничкиот фа-
култет - Скопје на име Настов Ванчо, Скопје. (40683)
Диплома на име Трајчев Владимир, ул. "Н. Коперник"
бр. 18, Штип. (40613)
Диплома на име Бошкова Тања, Штип. (40632)
Здравствена легитимација на име Ратка Младенова,
с. Зоропинци, Пробиштип. (40579)
Здравствена легитимација на име Тодоров Суза,
ул. "Д. Груев" бб, Пробиштип. (40580)
Здравствена легитимација на име Митева Невенка,
Пробиштип. (40581)
Здравствена легитимација на име Андов Игърче, с. ^
Ст. Караорман, ДПтип. (40614)
Девизни штедни книшки бр.27919/15 и, 2941/84, изда-
дени од Охридска банка-Охрид на име , Менкиноски
Андон, с. Велгошти, Охрид. (40600)
Избирачка легитимација на име Трајкович Џидица, с.
Лопатица, Прилеп. (40587)
Избирачка легитимација на име Велиноски Вангел,
с. Лопатица, Прилеп. (40589)
Избирачка легитимација на име Стојкоски Славчо, с.
Лопатица, Прилеп. (40590)
Избирачка легитимација на име Столески Слободан,
с. Лопатица, Прилеп. (40591)
Избирачка легитимација на име Столески Никола, с.
Лопатица, Прилеп. (40592)
Избирачка легитимација на име Столеска Николина,
с. Лопатица, Прилеп. (40593)
Избирачка легитимација на име Шијаковска Гор-
дана, с. Лопатица, Прилеп. (40594)
Избирачка легитимација , на име Јонче Димитров-
ски, Крива Паланка. (40605)
Избирачка легитимација на име Милица Ѓорѓиевска,
с. Герман, Крива Паланка. (40606)
Избирачка легитимација на име Санде Ѓорѓиевски, с.
Герман, Крива Паланка. (40607)
Избирачка легитимација на име Ибраимоски **Емине**,
с. Црнилиште, Прилеп. (40618)
Избирачка легитимација на име Ибраимоски **Тефи-**
де, с. Црнилиште, Прилеп. (40620)
Избирачка легитимација на име Ибраимоски **Нејази**,
с. Црнилиште, Прилеп. (40621)
Избирачка легитимација на име Ибраимоски **Семи-**
јал с. Црнилиште, Прилеп. (40622)
Избирачка легитимација на име Адemosка **Улвије**, с.
Црнилиште, Прилеп. (40623)
Избирачка легитимација на име Амzosка **Џемиле**, с.
Црнилиште, Прилеп. (40624)
Избирачка легитимација, со бр. на л.к.1556702, изда-
ден од СО-Гази Баба-Скопје на име Павиќ Павлина,
Скопје. (40684)
Работна книшка на име Звонко Тодороски, Скопје.
Работна книшка на име Шадие Бужаља, Скопје 40474
Работна книшка на име Јакупи Ајше, с. Раштани,
Велес. (40485)
Работна книшка на име Магдалена Арсова, с. Зрно-
ви, Кочани. (40486)
Работна книшка на име Физа Троли, Скопје. (40489)
Работна книшка на име Пембе Амушева, ул. "Коца
Ваир" бб, Радовиш. (40494)
Работна книшка на име Харалов Величко, ул. "Егеј-
ска" Радовиш. (40495)
Работна книшка на име Лукарова Олгица, ул. "8 Сеп-
тември" бр.82, Радовиш. (40496)
Работна книшка на име Павлова Сузана, Штип 40497
Работна книшка на име Идризоски Наим, ул. "Ку-
кушка" бр. 14, Прилеп. (40510)
Работна книшка на име Касами Самет, с. Гургурни-
ца, Тетово. (40521)
Работна книшка на име Анастасија Николовска,
Скопје. (40545)
Работна книшка на име Шејап Маслар, Скопје. 40556
Свидетелство на име Пешева Илинка, ул. "А. Бабата"
бр.4Д Сратово. (40483)
Свидетелство на име Звонко Велинова. Стамер, Дел-
чево. (40487)
Свидетелство за 8 одделение на име Џабирски Би-
лјана, с. Разловци Делчево. (40488)
Свидетелство на име Николик Димитрија Анета,
нас. Чашка, Велес. (40504)
Свидетелство за 8 одделение на име Фејзулоски
Урми, с. Пресил, Крушево. (40513)
Свидетелство на име Емурлаи Џемиле, Тетово. 40515
Свидетелство на име Мислими Шефки, с. Чајле, Гости-
вар. (40522)
Свидетелство, издадено од ОУ "Цветан Димов
Скопје на име Дациќ Сафет, Скопје. (40558)
Ученичка книшка, издадена од АСУЦ "Боро Петру-
шевски" Скопје на име Јовановски Темелко, Скопје.
Индекс бр. 237/86, издаден од Електротехнички фа-
култет - Скопје на име Танаскоски Дионис, Скопје. 40543
Индекс, издаден од Архитектоски факултет - Скопје
на име Фитески Кочо, Скопје. (40557)
Здравствена легитимација на име Петковски Благој
ул. "Република" бр. 61, Битола. (40509)
Лична карта на име Гордана Мартиновска, Тетово.
Даночна картичка бр. 4030990245291, издадена од
Управа за приходи - Скопје на име Макинг Душко
ДООЕЛ, Скопје. (40477)
Даночна картичка сер. бр.0011397 бр.4011990106190
на име "Мак Комерц", ул. "Сл оvensка" бр.30, Кавадарци.
Даночна картичка на име Гордана Дојчинова, "Те-
тово. (40514)
Даночна картичка бр.5027993102354 на име Христов
Френчо, ул. "Панче Пешев" бр.8-3/6, Струмица. (40526)
Чек бр.9012/26 на лице Емил Наумов, Штип. s (40524)

Избирачка легитимација на име Санде Ѓоргиевски, с. Герман, Крива Паланка. (40490)

Избирачка легитимација на име Милица Ѓоргиевска, с. Герман, Крива Паланка. (40491)

Избирачка легитимација на име Стојанка Миленовска, с. Герман, Крива Паланка. (40492)

Чекови од бр. 4134859 до 4134875, од тековна сметка бр. 8448S43, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Каровиќ-Куновска Радмила, Скопје. 40352

Чекови од бр. 3199864 до 3199877, од тековна сметка бр. 6827768, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димитровска Соња, Скопје. (40376)

Чекови од бр. 4418545 до 4418553, 4351912, 4351914 и 4418543, од тековна сметка бр. 10558957, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цепенковска Магда, Скопје. (40395)

Работеа книшка на име Меноски Васил, Охрид. 40363

Работна книшка на име Османовски Фатон, Дебар. (40368)

Работна книшка на име Засилена Славица, ул. "Партизанска" бр. 78, Радовиш. (40390)

Работна книшка на име Мицева Гордана, ул. "Коца Басир" бр. 54, Радовиш. (40392)

Работна книшка на име Соколов Методи, бул. "ЈНА" бр. 4/11 ДПтип. (40396)

Работна книшка на име Павличковска Гордана, Скопје. (40404)

Работна книшка на име Салиу Рухит, ул. "Балин-долска" бр. 89, Гостивар. (40412)

Работна книшка на име Емини Васуф, Кочани. 40412

Работна книшка на име Телфие Садики Муртезан, с. Слупчане, Куманово. (40417)

Работна книшка на име Башким Садики, с. Слупчане, Куманово. (40418)

Работеа книшка на име Бачевски Јован, Скопје. (40426)

Работеа книшка на име Марина Арсова Митева, Штип. (40432)

Работеа книшка на име Мацовски Златко, с. Брвеница, Тетово. (40438)

Работна книшка на име Фетаи Мемедали, с. Дебреша, Гостивар. (40362)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Влазрими" - Куманово на име Зимбери Назифе, с. Черкеско Село, Куманово. (40367)

Свидетелство за 8 одделение на име Атанасова Силвана, с. Подареш, Радовиш. (40369)

Свидетелство за завршена 4 година гимназија на име Витанова Сузана, ул. "Самоилова" бб, Радовиш. 40369

Свидетелство за 8 одделение на име Дејанчо Коцев, с. Ораовица, Радовиш. (40370)

Свидетелство на име Марјанчо Дичовски, с. Разловци, Делчево. (40383)

Свидетелство бр. 0605-384/242, на име Јовановски Марјанчо, с. Разловци Делчево. (40384)

Свидетелство за 4 одделение на име Младеновски Јовица, с. Татомир, Кратово. (40385)

Свидетелство за 8 одделение на име Димитровска Стојанка, ул. "В. Јоциќ", Крива Паланка. (40386)

Свидетелство за 8 одделение на име Абдула Абдураманов, с. Конче Радовиш. (40388)

Свидетелство за 4 одделение на име Емине Чолакова, с. Конче, Радовиш. (40389)

Свидетелство за 4 одделение на име Манушев Крсто Горѓи, ул. "А. Македонски", Радовиш. (40391)

Свидетелство на име Самет Исмаили, Тетово. 40401

Свидетелство за 1 одделение на име Зумберова Камил Мериќа, с. Мелница, Велес. (40408)

Свидетелство на име Игнова Слободанка, ул. "Ленинова" бр. 34/2/9, Велес. (40409)

Свидетелство за 8 одделение на име Стаменков Б. Марјанчо, с. Чифлик, Кочани. (40411)

Свидетелство на име Ирена Николоска, ул. "Д. Ковачески" бр. А 6, Струга. (40421)

Свидетелство на име Ѓорѓиевиќ Бобан, Штип. 40424

Свидетелство на име Михајловски Сашо, Пробиштип. (40427)

Свидетелство за 8 одделение на име Картинов Жарко, ул. "Родна Ивева" бр. 147, Велес. (40428)

Свидетелство на име Муртезани Сулбије, с. Желино, Тетово. (40434)

Ученичка книшка, издадена од ДСХТУ "Марија Кири Склоковска" - Скопје на име Елисавета Спасовска, Скопје. (40399)

Индекс бр. 5900, издаден од Правен Факултет - Скопје на име Костова Љубица, Скопје. (40378)

Диплома на име Мишев Тони, ул. "Х.Т. Карпош" бр. 12 Дјзобиитип. (40393)

Диплома на име Арсеновски Благоја, Кратово. 40413

Легитимација на име Џемоска Лима, с. Папрадник, Дебар. (40365)

Здравствена легитимација на име Добрила Миланевска, ул. "Солунска" бр. 241, Битола. (40394)

Здравствена легитимација бр. 67849-02 на име Бекироски Алит, с. Житоше, Крушево. (40431)

Уверение за работа на име Чаушевска Ирена, ул. "8 Март" бр. 14, Велес. (40373)

Уверение за 3 година - браварско на име Јаначковски Митко, ул. "Крстов Дол", Крива Паланка. (40381)

Даночна картичка бр. 5030996143931 додана од Управа за приходи наград - Скопје на име 111 "Леко", Скопје. (40360)

Одобрение за склучување договори за компезациони работи со странство бр. 0821-3382/2, издадено од Министерството за трговија на РМ на име АД ХЕК "Југохром" - Јегуновце, Тетово. (40375)

Престанува со вршење на дејност, на име "Заната" - Илија Димитровски, Скопје. (40444)

Намалување на основната главнина на име "Продукција 999", Скопје. (40445)

Решение за престанок вршенана дејност, издадено од на име ТП "Балкан" Трговија на мало - Сали Азем, Скопје. (40405)

Чекови од бр. 0090003857254 до 0090003857260, од тековна сметка бр. 01540360 и чековна картичка на име Вишњиќ Акија, Скопје. (40351)

Работна книшка на име Срѓан Максимовски, с. Ржановце, Куманово. (40308)

Работна книшка на име Филипова Јаготка, ул. "Боро Ловчија" бр. 54, Кочани. (40311)

Работна книшка на име Цветковиќ Стојанче, Скопје. (40313)

Работна книшка на име Трајковска Лидија, ул. "Г. Милановиќ" бр. 5, Куманово. (40314)

Работна книшка на име Ангелов Димче, с. Јаргулица, Радовиш. (40322)

Работна книшка на име Еленица Миленкова, ул. "Девеани" бр. 10, Битола. (40326)

Свидетелство за 8 одделение на име Кочевски Давор, с. Иванковци, Велес. (40309)

Свидетелство на име Диљавер Ислами, ул. "Цар Самоил" бр. 20, Куманово. (40312)

Свидетелство на име Асаноски Џемаил, с. Лабунипта, Струга. (40315)

Свидетелство за 4 одделение на име Павлова К. Ратка, с. Г. Липовиќ, Радовиш. (40321)

Свидетелство за 8 одделение на име Јанева Ј. Суза, с. Г. Липовиќ, Радовиш. (40323)

Свидетелство за 4 година, издадено од Економско училиште на име Граороски Стевчо, ул. "Димо Наредниот" бр. 58, Прилеп. (40330)

Свидетелство на име Симоноска Елена, ул. "Будимаш" бр. М, Прилеп. (40331)

Свидетелство за 4 одделение, издадено од ОУ од с. Норово на име Мерита Идризи, с. Норово, Прилеп. (40339)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Бајрам Шабани", с. Д. Свиларе - Скопје на име Хаеме Јусуфи, с. ^Свиларе, Скопје. (40339)

Индекс бр. 156/92, издаден од Електротехнички Факултет-Скопје на име Гошев Георги, Скопје. (40334)
 Диплома на име Иваноски Влатко, ул. "Самоилова" бр. 67, Прилеп. (40333)
 Легитимација на име Далипоски Јасмин, с. Папрадник, Дебар. (40319)
 Легитимација на име Далипоски Зулфо, с. Папрадник, Дебар. (40320)
 Здравствена легитимација на име Сребреноска Македонка, Пробиштип. (40324)
 Чек бр. 6195 издаден од Штедилница "ТАТ"-Битола на име Наумовски Благојац, "Г. Петров" бр. 60А, Битола. (40327)

ОГЛАС ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Со решението на Основниот суд Скопје I - Скопје е извршен упис на намерувано намалување на основната главнина на Друштвото за филмска продукција ПРОДУКЦИЈА 999 Драган и други ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Димитрие Туцовиќ" бр. 20, согласно член 203, 204 став 1 точка 2 од ЗТД. Постојаниот капитал на друштвото во износ од 176.800 ден, односно во денарска противвредност од 5.480.800,00 денари, ќе се намали за 162.800 ден, односно во денарска противвредност од 5.046.800,00 денари.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 90 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Друштвото е согласно врз основа на барање на доверителите, да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција.

(40445)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 15 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата формирана со Решение бр. 12-Ц148/1 од 27.09.2000 година на Министерот за здравство објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-31/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА И ВАКЦИНИ ЗА БОЛЕСТИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИНДИКАЦИИ СОГЛАСНО ПРОГРАМА ТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по овој отворен повик Оп., 03-31/1 е Министерството за здравство со седиште на ул. "50-та Дивизија" бр. 6, Скопје.

2. Предмет на набавката се вакцини за континуирана имунизација на населението во Република Македонија и вакцини по епидемиолошки индикации согласно Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2001 година и тоа:

Ред. број	Вид на вакцини	Број на дози
	За континуирана имунизација	
1.	Ди Те ал	35.000
2.	Ди Те про адултис	65.000
3.	Рубеола	25.000
4.	МРП	90.000
5.	Туберцулин (ППД)	- 100.000
6.	Паротит	

7.	' Морбилли	300
8.	ИПВ (полно инактивна вакцина)	1000
	По епидемиолошки индикации	
9.	Цхолера	100
10.	Имуноглобулин рабиес (Хуман) а 10 мл	' 100
И.	Имуноглобулин рабиес (Хуман) а 2 мл	60
12.	ХБВ (енгериц Б)	300
13.	Рабивак	100
14.	Тупхим	400

3. Понудувачи можат да бидат само правни лица кои имаат одобрение за вршење на дејност промет на големо со лекови издадено од страна на Министерството за здравство на Република Македонија.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 15 и 16 од Законот за јавните набавки.

5. Сите поединости во врска со деталниот опис на предметот на набавката, содржината на понудите, документацијата, начинот на доставување на понудите, критериумите за оценка итн. се дадени во тендерската документација. Заинтересираните понудувачи можат да ја разгледаат или подигнат тендерската документација, без надомест, во просториите на Министерството за здравство, ул. "50-та Дивизија" бр. 6, Скопје (лице за контакт: д-р Јованка Костовска тел. 135-805) секој работен ден од 10.00 часот до 14.00 часот, во времетраењето на јавниот повик.

6. Краен рок за доставување на документацијата и понудите на адресата која прецизно ќе биде наведена во тендерската документација е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик. Доставувањето на документацијата и понудите може да се изврши лично или со препорачана пошта, при што како дата на доставување ќе се земе предвид, датата на поштенскиот жиг.

7. Јавното отворање на понудите во присуство на претставници на понудувачите ќе се изврши во 10.00 часот на 24.11.2000 год. на адреса: Министерство за здравство, ул. "50-та Дивизија" бр. 6, Скопје, сала за состаноци бр. 1, спрат ИИИ.

8. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според условите наведената тендерската документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

1 Врз основа на членовите 10, 14, 15 и 16 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ОУ "Абдил Фрашери" - Боговиње објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-ЗА- НАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач ОУ "Абдил Фрашери" - Боговиње.

1.2. Предмет на набавката: изведување градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи (фаза 1 градење нов училишен објект), на ОУ "Абдил Фрашери" - Боговиње.

1.3. Обемот на градежните, градежно-занаетчиските и инсталатерските работи даден е во тендерската документација.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се види и подигне во ОУ "Абдил Фрашери" - Боговиње, со надоместок од 500,00 денари, плус ДДВ со каса исплата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудите треба да содржат единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата со вкalkулиран ДДВ според тендерот, изразена во денари.

3.2. Начин на плаќање: конкретен (авансот не може да биде поголем од 30 отсто).

3.3. Рок на изведуваче на предметните работи, изразени во календарски денови.

3.4. Рок на важноста на понудата.

3.5. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува сам или ќе ангажира и подизведувачи.

3.6. Понудувачите се должни кон понудата задолжително да ја достават Следната документација:

3.6.1. Придружна документација

- извод од регистрација на дејноста,

- документи за бонитет издадени од носителот на Платниот промет, во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет, донесен од министерот за финансии (оригинал или заверена фотокопија од нотар),

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар на претпријатија за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен основен суд),

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - уверение од надлежниот основен суд), оддел за прекршоци,

- физички лица кои, во согласност со Законот за вршење на занаетчиската дејност, вршат занаетчиска дејност и се запишани во регистарот на занаетчији во Министерството за стопанство на РМ, немаат обврски кон понудата да ги приложат придружните документи наведени во алинеја 3 и 4.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверени од нотар, со исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

3.6.2! Документација за техничка способност.

- референца листа и список на досега извршени работи, во последните три години по објекти, датум и износи,

- број и структура на вработени,

- податоци за расположивата опрема.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Рок за доставување е до 16.11.2000 година до 17 часот. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.

4.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот.

4.3. Понудите се доставуваат со предавање во ОУ "Абдил Фрашери" - Боговиње, до предвидениот рок.

4.4. Понудата И другата документација се доставуваат во запечатен плик На кој во горниот лев агол треба да стои ознака "не отворај" и број на повикот. Пликов не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот внатрешен плик ги содржи понудата, финансиската документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и се забележува адресата на испраќачот - понудувачот.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	60 бода,
- рок	15 бода,
- начин на плаќање	15 бода,
- техничка способност	5 бода,
- финансиска и економска способност	5 бода.

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Отворањето на понудите ќе биде јавно во просториите на ОУ "Абдил Фрашери" во присуство на овластени претставници на понудувачите, во Боговиње на ден 16.11.2000 година во 17 часот.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот нема да бидат разгледувани.

7.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка на Република Македонија објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 22/10-2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА КРИВО ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ НА ДЕЛ ОД КОМПЛЕКСОТ БАНКИ ВО СКОПЈЕ, ВО НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ НА НОВИОТ ДЕЛ-ПРИЗЕМЈЕ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка на Република Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Комплекс банки" бб.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

1. Предмет на отворениот повик е прибирање понуди за градежно занатски работи на новиот дел-призмје на Народна банка на Република Македонија и тоа:

- покривање на рамните непроодни тераси со бемо кров оригинал (германска лиценца) од квалитетен алуминиски профилиран, со максимален пад од 3% поставен на потребна метална потконструкција од бемо држачи, со обработка на сите потребни спојеви и опшивки со челните и страничните сидови. Неопходните продори кај бемо кровот да се решат успешно со детална разработка на секој посебно, со примена на заварување како метода на спојување.

- Напомена: лимовите да бидат цели по должина без наставување, нема дупчење и штрафење на кровот, боја по избор на инвеститорот, референтна листа на бемо изведба на кров (со атест на квалитет).

горно ниво	112,60 м2	
долно ниво	695,00 м2	
Вкупно:	807,60 м2	м2 870

- изработка и монтирање на хоризонтален лежечки олук од алуминумски лим систем бемо (германска лиценца) сите потребни спојни средства, со можност за дилатирање и спој со постојните вертикални испуски, заедно со обработката на паралелите ситчиња.

горно ниво	дим. 15/15 см	м' 15,00
долно ниво	дим. 30/20 см	м' 120,00

- изработка и монтажа на кровни светлосни лантерни, изработени од алуминиумска конструкција засаклена со лексан или термопан стакло отпорно на удари и водонепропустливи по форма и тип на конструкција што треба да ја предложи понудувачот со понудата комплет со техничко решение и детали.

58,70x 4= 234,80 м2 235,00

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот;

2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бруто износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот на додадена вредност и др. издатоци и трошоци);

- цената да биде изразена во денари;

3. Опис на квалитетот за извршување на работите;

4. Рок на извршување на работите;

5. Рок и начин на плаќање;

6. Гаранција;

7. Сервис.

IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши по следниве критериуми:

- висина на цената	300 бода
- квалитет	300 бода
- рок на извршување на работите	300 бода
- рок и начин на плаќање	100 бода.

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерската документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во просториите на Народна банка на Република Македонија на ул. "Комплекс банки" бб, Скопје, секој работен ден од 8 до 12,00 часот во соба бр. 6 на I кат.

За подигање на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплатат 1000 денари на име Народна банка на Република Македонија на:

- жиро сметка 40100-611-16
- повикување на број 1000
- даночен број: 4030992254867

- цел на дознаката: Уплата за подигање на тендерска документација.

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следнава придружна документација:

1. Извод од судска регистрација,

2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98),

3. Потврда од надлежниот суд дека против понудувачот не е поведена стечајна постапка,

4. Уверение од надлежниот суд дека спрема понудувачот не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност, врз основа на правосилна судска одлука за сторен прекршок,

5. Доказ за техничка способност на понудувачот:

- референтни листа и список на досега изведени работи во последните три години по објекти, датум и износ

- број и структура на вработени

- податоци на расположива опрема

- проспекти, каталози, фотографии и сл.

VI. РОКОВИ

1. Понудите треба да се достават најдоцна до 21.11.2000 година (вторник), до 9,00 часот, во архивата на Народна банка на Република Македонија, а по истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани.

2. Понудите во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки можат да се достават преку пошта, на адреса Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки", бб - Скопје, или да се предадат во архивата на Народна банка на Република Македонија, најдоцна до 9,00 часот на 21.11.2000 година.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 21.11.2000 во 9,00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки" бб - Скопје (VI кат).

4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување.

6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на отворениот повик.

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можел да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точна адреса на понудувачот.

7. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр.26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 23/10-2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ (РЕСТОРАН) ВО НОВИОТ ДЕЛ-ПРИЗЕМЈЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворен повик е Народна банка на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. "Комплекс банки" бб.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

1. Предмет на отворениот повик е прибирање понуди за градежно занатски работи (ресторан) во новиот дел - приземје на Народна банка на Република Македонија и тоа:

- градежни работи
- сидарски работи
- гипс картонски и плафонски работи
- подоплагачки и керамички работи
- столарски работи
- молеро-фарбарски работи
- стаклорезачки работи
- браварски работи
- електрика
- машинство
- водовод.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и иштето на понудувачот;

2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бруто износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот на додадена вредност и др. издатоци и трошоци);
- цената да биде изразена во денари;
3. Опис на квалитетот за извршување на работите;
4. Рок на извршување на работите;
5. Рок и начин на плаќање;
6. Гаранција;
7. Сервис.

IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши по следниве критериуми:

- висина на цената	300 бода
- квалитет	300 бода
- рок на извршување на работите	300 бода
- рок и начин на плаќање	100 бода.

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерската документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во просториите на Народна банка на Република Македонија на ул. "Комплекс банки" бб, Скопје, секој работен ден од 8 до 12,00 часот во соба бр. 6 на I кат.

За подигање на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплатат 1000 денари на име Народна банка на Република Македонија на:

- жиро сметка 40100-611-16
- повикување на број 10(\$6
- даночен број: 4030992254867

- цел на дознаката: Уплата за подигање на тендерска документација.

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следнава придружна документација:

1. Извод од судска регистрација,
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Сл.весник на РМ" бр. 32/98),
3. Потврда од надлежниот суд дека спрема понудувачот не е поведена стечајна постапка,
4. Уверение од надлежниот суд дека спрема понудувачот не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност, врз основа на правосилна судска одлука за сторен прекршок.
5. Доказ за техничка способност:
 - референтни листа и список на досега изведени работи во последните три години по објекти, датум и износи
 - број и структура на вработени
 - податоци за расположива опрема;

VII. РОКОВИ

1. Понудите треба да се достават најдоцна до 22.11.2000 година (петок), до 9,00 часот, во архивата на Народна банка на Република Македонија, а по истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани.

2. Понудите во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки можат да се достават преку пошта, на адреса Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки" бб - Скопје, или да се предадат во архивата на Народна банка на Република Македонија, најдоцна до 9,00 часот на 22.11.2000 година.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 22.11.2000 во 9,00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки бб - Скопје (VI кат).

4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот;

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување.

6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на отворениот повик.

Пликот на смее да содржи никакви ознаки со кои би можел да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи, понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точна адреса на понудувачот.

7. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од Законот за јавните набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 24/10-2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА РЕСТОРАН ВО НОВИОТ ДЕЛ - ПРИЗЕМЈЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворен повик е Народна банка на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. "Комплекс банки" бб.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

1. Предмет на отворениот повик е прибирање понуди за набавка на опрема за ресторанот во новиот дел - приземје на Народна банка на Република Македонија и тоа:

- опрема
- опрема за кујна.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот;

2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бруто износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот на додадена вредност и др. издатоци и трошоци);

- цената да биде изразена во денари;
- 3. Опис на квалитетот за извршување на работите;
- 4. Рок на извршување на работите;
- 5. Рок и начин на плаќање;
- 6. Гаранција;
- 7. Сервис.

IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши по следниве критериуми:

- висина на цената	300 бода
- квалитет	300 бода
- рок на набавка	100 бода
- рок и начин на плаќање	100 бода
- сервис	100 бода
- гаранција	100 бода.

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерската документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во просториите на Народна банка на Република Македонија на ул. "Комплекс банки" бб - Скопје, секој работен ден од 8 до 12,00 часот во соба бр. 6 на I кат.

За подигање на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплатат 1000 денари на име Народна банка на Република Македонија на :

- жиро сметка 40100-611-16
- повикување на број 1000
- даночен број: 4030992254867
- цел на дознаката: Уплата за подигање на тендерска документација.

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следнава придружна документација:

1. Извод од судска регистрација,
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Сл.весник на РМ" бр. 32/98),
3. Потврда од надлежниот суд дека спрема понудувачот не е поведена стечајна постапка.
4. Уверение од надлежниот суд дека спрема понудувачот не е изречена мерка на безбедност -забрана за вршење на дејност, врз основа на правосилна судска одлука за сторен прекршок.
5. Доказ за техничка способност:
 - референтна листа
 - проспекти и каталози.

VII. РОКОВИ

1. Понудите треба да се достават најдоцна до 24.11.2000 година (петок), до 9,00 часот, во архивата на Народна банка на Република Македонија, а по истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани.
2. Понудите во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки можат да се достават преку пошта, на адреса Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки", бб - Скопје, или да се предадат во архивата на Народна банка на Република Македонија, најдоцна до 9,00 часот на 24.11.2000 година.
3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 24.11.2000 во 9,00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки" бб - Скопје (VI кат).
4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот;
5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување.
6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на отворениот провик. Пликот на смее да содржи никакви ознаки со кои би можел да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени, запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точна адреса на понудувачот.
7. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Дополнување на повторниот отворен повик објавен во "Службен весник на РМ" бр.85 од 24.10.2000 година.

Ги известуваме сите правни и физички лица дека рокот за прибирање на понудите по објавениот повторен отворен повик е 15 дена од објавувањето на повикот.

Отворањето на понудите ќе биде извршено во просториите на ОУ "Симче Настовски" Вратница на ден 15.11.2000 година со почеток во 11,00 часот.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец октомври 2000 година неможе да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра	гранка	(основица
0101	Електростопанство	9.887
0102	Производство на јаглен	5.892
0105	Производство на нафтени деривати	8.511
0106	Производство на железна руда	-
0107	Црна металургија	7.062
0108	Производство на руда од обоени метали	8.025
0109	Производство на обоени метали	9.828
0110	Преработка на обоени метали	6.497
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	5.563
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.577
0113	Металопреработувачка дејност	5.242
0114	Машиноградба	8.514
0115	Производство на сообраќајни средства	5.559
0117	Производство на електрични машини и апарати	6.170
0118	Производство на базни хемиски производи	5.697
0119	Преработка на хемиски производи	11.128
0120	Производство на камен, чакал и песок	8.369
0121	Производство на градежен материјал	11.223
0122	Производство на режана граѓа и плочи	5.215
0123	Производство на финални производи од дрво	4.317
0124	Производство и преработка на хартија	6.506
0125	Производство на текстилни предива и ткаенини	4.345
0126	Производство на готови текстилни производи	3.842
0127	Производство на кожа и крзно	-
0128	Производство на кожни обувки и галантерија	2.422
0130	Производство на прехранбени производи	7.858
0131	Производство на пијалаци	12.505
0132	Производство на добиточна храна	7.285
0133	Производство и преработка на тутун	7.215
0134	Графичка дејност	6.547
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	4.785
0139	Производство на разновидни производи	8.434
0201	Земјоделско производство	5.910
0202	Земјоделски услуги	8.653
0203	Рибарство	6.254
0300	Шумарство	6.911
0400	Водостопанство	6.286
0501	Високоградба	4.805
0502	Нискоградба и хидроградба	5.827
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	5.515
0601	Железнички сообраќај	7.420
0604	Воздушен сообраќај	12.872
0605	Друмски сообраќај	5.408

0606	Градски сообраќај	7.247
0608	Претоварни услуги	.
0609	ПГТ услуги и врски	10.095
0701	Трговија на мало	6.280
0702	Трговија на големо	10.863
0703	Надворешна трговија	10.485
0801	Угостителство	5.998
0802	Туристичко посредување	6.143
0901	Занаетчиски услуги и поправки	6.462
0902	Лични услуги и услуги во домаќинството	4.525
1001	Уредување на населби и простори	6.419
1002	Станбена дејност	10.776
1003	Комунална дејност	7.129
1101	Банкарство	13.187
1102	Осигурување на имоти и лица	15.261
1103	Услуги во областа на прометот	9.719
1104	Проектирање и сродни технички услуги	6.206
1105	Геолошки истражувања	.
1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	9.234
1109	Деловни услуги	9.903
1201	Образование	6.127
1202	Научно истражувачка дејност	7.359
1203	Култура, уметност и информации	6.315
1204	Физичка култура и спорт	5.264
1301	Здравствена заштита	6.904
1302	Општествена заштита на децата и младина и социјална заштита	5.237
1401	Органи на државна власт, единици на локална самоуправа и други облици	6.873
1402	Самоуправни интересни заедници	7.400
1403	Здруженија	10.043
1404	Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	9.507

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на член 12 од Законот за персонален данок од доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец октомври 2000 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 10.500 денари.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2000 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јули-октомври 2000 година во однос на просечните цени на мало во првото полугодие на 2000 година изнесува 3,1%.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

СОДРЖИНА

	Страница
2895. Одлука за изменување на Одлуката за поблиско определување на начинот и условите за остварување на увозот на нафтени деривати согласно Договорот за откуп на акции и Договорот за концесија од 8 мај 1999 година.....	5031
2896. Одлука за определување царински контингенти при увоз на нафтени деривати...	5031
2897. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства за одделни инвестициони проекти во Бирото за стопански недоволно развие-ните подрачја.....	5031
2898. Решение за разрешување и именување претседател и член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија.....	5032
2899. Решение за разрешување од должноста советник на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка.....	5032
2900. Решение за назначување помошник на министерот за економија.....	5032
2901. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за економија.....	5032
2902. Решение за назначување советник на министерот за финансии.....	5032
2903. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за финансии.....	5032
2904. Решение за назначување советник на министерот за финансии.....	5033
2905. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Дебар.....	5033
2906. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Велес.....	5033
2907. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп.....	5033
2908. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Винаца.....	5033
2909. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Гевгелија ...	5033
2910. Наредба за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возила на тркала.....	5033
Објава за плата по работник која претставува основа за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец октомври 2000 година.....	5061
Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец октомври 2000 година.....	5062
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2000 година.....	5062